



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 17 март 2003
Скопје

Број 16

Год. LIX

Аконтацијата за 2003 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 30000000188798

454.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - СКОПЈЕ П.О.

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита - Скопје П.О., се избрани:

Милица Домазетовска, фармацевт,
Сенад Грбовиќ, лекар,
Олгица Куноска, дипл. правник и
Садула Камбери, филолошки факултет.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита - Скопје П.О..

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1112/1
12 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

455.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР "СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН" - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Стomatолошки клинички центар "Свети Пантелејмон" - Скопје, се избрани:

Васил Гацовски, дипл. професор по географија,
Андреј Петров, лекар,
Абаз Абази, технолог и
Петар Ташевски, стоматолог.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Стomatолошки клинички центар "Свети Пантелејмон" - Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1113/1
12 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

456.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Републички завод за трансфузиологија - Скопје, се избрани:

Менде Диневски, стоматолог,
Назми Кадриу, технолог,
Зејто Бабиќ, дипл. биохемичар и
Фета Абдулау, дипл. правник.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Републички завод за трансфузиологија - Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1114/1
12 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

457.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА КЛИНИКА ЗА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Клиника за максилофацијална хирургија - Скопје, се избрани:

Горѓи Трајковски, стоматолог,
Абаз Мисими, студент на Економски факултет,
Јадранка Тодорова, социјален работник и
Биљана Божиновска, лекар.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Клиника за максилофацијална хирургија - Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1115/1
12 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

458.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ГОБ "МОША ПИЈАДЕ" ОО СО ООЗТ - КЛИНИКА ЗА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ "СВ. НАУМ ОХРИДСКИ" - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација ГОБ "Моша Пијаде" ОО со ООЗТ Клиника за хируршки болести "Св. Наум Охридски" - Скопје, се избрани:

Оловер Бушлетиќ, лекар,
Слаѓана Николовска, дипл. фармацевт,
Зенун Матјани, Филозофски факултет и
Елизабета Стефановска, рендгенолог.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација ГОБ "Моша Пијаде" ОО со ООЗТ - Клиника за хируршки болести "Св. Наум Охридски" - Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1116/1
12 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

459.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ЧАИР - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Специјалната болница за гинекологија и акушерство Чаир - Скопје, се избрани:

Јован Тофовски, лекар специјалист - гинеколог,
Бранко Алексов, лекар,
Менсура Мујовиќ, лекар специјалист - гинеколог и
Идриз Орана, лекар.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Специјалната болница за гинекологија и акушерство Чаир - Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1117/1
12 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

460.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ГОБ "МОША ПИЈАДЕ" - ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА КАЈ ДЕЦАТА - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на ГОБ "Моша Пијаде" - ООЗТ Институт за белодробни заболувања кај децата - Скопје, се избрани:

Димитар Зимбаков, лекар,
Анастасија Димитровска, дефектолог,
Горан Петрушев, дефектолог и
Шефик Нуредини, лекар.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на ГОБ "Моша Пијаде" - ООЗТ Институт за белодробни заболувања кај децата - Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1118/1
12 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

461.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за физикална медицина и рехабилитација - Скопје, се избрани:

Спасенија Јовановиќ, лекар по општа медицина,
Лили Стојковска, дипл. педагог,
Методија Деспотовски, дипл. економист и
Сафет Демири, лекар.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за физикална медицина и рехабилитација - Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1119/1
12 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

462.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД "13 НОЕМВРИ" - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Геронтолошки завод "13 Ноември" - Скопје, се избрани:

Ставре Грамов, невропсихијатар,
Насер Османи, студент,
Леман Мухаџир, дипл. економист и
Мирослав Димитровски, пулмолог - специјалист.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Геронтолошки завод "13 Ноември" - Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1120/1
12 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

463.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА "ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ" - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација "Здравствен дом на Скопје" - Скопје, се избрани:

Светлана Самаренчева, дипл. економист,
Митат Шаќири, професор,
Соња Мазаковска, дипл. стоматолог и
Нусрет Џафери, студент по медицина.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација "Здравствен дом на Скопје" - Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1121/1
12 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

464.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Републички завод за здравствена заштита - Скопје, се избрани:

Антонио Делиниколов, лекар,
Перивоје Раниќ, лекар - интернист,
Лазар Шендов, лекар и
Абдула Ахмети, Виша педагошка.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Републички завод за здравствена заштита - Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1122/1
12 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

465.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА "ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ЖЕЛЕЗАРА" - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација "Здравствена станица Железара" - Скопје, се избрани:

Сашко Серафимов, дипл. машински инженер,
Анета Спасиќ, дипл. агроном,
Елизабета Србиновска - Костовска, лекар специјалист и
Миланчо Пејов, лекар специјалист.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација "Здравствена станица Железара" - Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1123/1
12 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

466.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА
„ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА
И ТБЦ“ - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација „Институт за белодробни заболувања и ТБЦ“ - Скопје, се избрани:

Владо Ѓоргиевски, дипл. професор,
Славица Куркчиева, коресподент,
Антон Чебишев, лекар специјалист интернист и
Бесим Алиу, лекар специјалист интернист.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација „Институт за белодробни заболувања и ТБЦ“ - Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1124/1	Претседател
12 март 2003 година	на Собранието на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Никола Поповски , с.р.

467.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГОБ „МОША ПИЈАДЕ“ - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација ГОБ „Моша Пијаде“ - Скопје, се избрани:

Светлана Ангелкова, средна стручна подготовка,
Сузана Јовеска, дипл. економист,
Рашид Бахри, средна стручна подготовка и
Амела Муминовик, анестезиолог.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација ГОБ „Моша Пијаде“ - Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1125/1	Претседател
12 март 2003 година	на Собранието на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Никола Поповски , с.р.

468.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
„СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствена станица на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, се избрани:

Мухамед Тахири, социјален работник,
Агим Ејупи, факултет за физичка култура,
Борче Илиевски, студент и
Никола Лабачевски, фармацевт.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствена станица на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1126/1	Претседател
12 март 2003 година	на Собранието на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Никола Поповски , с.р.

469.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДСКА АПТЕКА СКОПЈЕ - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Градска аптека Скопје - Скопје, се избрани:

Татјана Градишка, дипл. правник,
Елхам Јашари, виша педагошка,
Јован Черепналковски, дипл. правник и
Војо Стојановски, средна стручна подготовка.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Градска аптека Скопје - Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1127/1	Претседател
12 март 2003 година	на Собранието на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Никола Поповски , с.р.

470.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР СО ПО - ОХРИД**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар со ПО - Охрид, се избрани:

Наум Зимовски, лекар кардиолог,
Марјан Трендафиловски, дипл. правник,
Ацо Велески, ортопед и
Спиро Николовски, дипл. економист.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар со ПО - Охрид.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1128/1
12 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

471.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - ОХРИД**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита - Охрид, се избрани:

Смиле Наумовски, Филолошки факултет,
Виолета Мицковска, лекар,
Душко Јаковчевски, дипл. правник и
Нада Колоска, педијатар.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита - Охрид.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1129/1
12 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

472.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА ДЕТСКА БОЛНИЦА - ОХРИД**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Специјална детска болница - Охрид, се избрани:

Драгана Велковска, Филолошки факултет,
Јулијана Котели, стоматолог,
Кољчо Целески, дипл. економист и
Николина Доброводска, педијатар.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Специјална детска болница - Охрид.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1130/1
12 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

473.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВОД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И ЛЕКУВАЊЕ НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА - ОХРИД**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за превенција и лекување на кардиоваскуларни заболувања - Охрид, се избрани:

Крсте Белев, дипл. правник,
Мурат Ментор, рендгенолог,
Никодин Наумоски, дипл. правник и
Вујар Превала, педијатар.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за превенција и лекување на кардиоваскуларни заболувања - Охрид.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1131/1
12 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

474.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА - ОХРИД

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Специјална болница за ортопедија и трауматологија - Охрид, се избрани:

Венко Калачоски, дипл. правник,
Ефтим Бакал, невролог,
Розе Митреска, дипл. правник и
Павел Сотироски, лекар.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Специјална болница за ортопедија и трауматологија - Охрид.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1132/1
12 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

475.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - СТРУГА

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар - Струга, се избрани:

Славица Секулоска, информатичар,
Александар Попоски, лекар специјалист,
Иван Клечкароски, дипл. економист и
Нагип Спахо, стоматолог.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар - Струга.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1133/1
12 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

476.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА - СТРУГА

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за нефрологија - Струга, се избрани:

Агни Даути, ветеринар,
Илија Мацеки, дипл. електро инженер,
Јован Скрчески, дипл. електро инженер и
Сами Мена, специјалист по општа медицина.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за нефрологија - Струга.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1134/1
12 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

477.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР „Д-Р ТРИФУН ПАНОВСКИ“ - БИТОЛА

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар „д-р Трифун Пановски“ - Битола, се избрани:

Кенан Асани, наставник,
Славчо Велковски, дипл. правник,
Милан Лазаревски, дипл. правник и
Стојна Ристевска, професор.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар „д-р Трифун Пановски“ - Битола.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1136/1
12 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

478.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ЗДРАВСТВЕН ДОМ - МАКЕДОНСКИ БРОД

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Македонски Брод, се избрани:

Санде Гроздановски, дипл. економист,
Јованка Дабеска, наставник,
Музафер Рамески, наставник и
Љупче Ристески, лекар специјалист - гинеколог.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Македонски Брод.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1137/1 12 март 2003 година Скопје	Претседател на Собранието на Република Македонија, м-р Никола Поповски , с.р.
--	---

479.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ЗДРАВСТВЕН ДОМ - БЕРОВО

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Берово, се избрани:

Здравко Муртовски, дипл. инженер архитект,
Драги Пашалиски, дипл. правник,
Владо Клиничарски, дипл. шумарски инженер и
Влатко Ралповски, фармацевт.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Берово.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1138/1 12 март 2003 година Скопје	Претседател на Собранието на Република Македонија, м-р Никола Поповски , с.р.
--	---

480.

Врз основа на член 44 од Законот за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/98 и 31/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.03.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕПОЗИТАР
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ДА ГИ ВРШИ РАБОТИТЕ
ПОВРЗАНИ СО ЕВИДЕНТИРАЊЕ, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И
СЕРВИСИРАЊЕ НА ОТПЛАТАТА НА ОБВРЗНИЦИТЕ ЗА
ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

1. Се овластува Централниот депозитар за хартии од вредност да ги врши работите поврзани со евидентирање, пресметување и сервисирање на отплатата на обврзниците за денационализација.

2. Исплатата на средствата по основ на обврзниците ќе се врши на денарски сметки на имателите на обврзниците што се водат во деловните банки.

3. Имателите на обврзници овластуваат определена деловна банка во која што имаат денарска сметка на која ќе им се исплатуваат средствата од обврзниците.

Овластувањето од став 1 на оваа точка е составен дел на Одлуката.

4. Деловните банки го известуваат Централниот депозитар за хартии од вредност поединечно за секое дадено овластување.

Известувањето од став 1 на оваа точка е составен дел на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1353/1 10 март 2003 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, Бранко Црвенковски , с.р.
--	--

ОВЛАСТУВАЊЕ

Јас, _____, од _____,
со стан на ул. _____, бр. _____, со
ЕМБГ _____, ја овластувам
_____ банка АД _____, пристигнатите средства
за исплата на рата и камата по основ на обврзниците за
денационализација да ми ги исплаќа на сметка бр.
_____, што се води кај _____.

(потпис)

(Име на банката)

(Датум)

ИЗВЕСТУВАЊЕ

_____ банка АД _____, Ве известува дека исплатата на пристигнатите средства по основ на рата и камата од обврзниците за денационализација кои се водат на сметката на _____, од _____, со стан на ул. _____, бр. _____ со ЕМБГ _____ да ја извршите преку сметката бр. _____, што се води кај нас.

МП _____
(потпис на овластено лице)

481.

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за јавното правобранителство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/97 и 3/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ**

1. Се огласува именување на еден заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 18 од Законот за јавното правобранителство (државјанин на Република Македонија кој ги исполнува општите услови определени со Закон за засновање на работен однос во државен орган; истакнат дипломиран правник со положен правосуден испит кој ужива углед за вршење на јавно-правобранителската функција и работно искуство со потврдени резултати по положениот правосуден испит на правни работи над 3 години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“ и во дневниот печат.

Бр. 17-1352/1
10 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

482.

Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот закон (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000, 31/2001 и 4/2002), а во врска со член 30 од Законот за изменување и дополнување на Царинскиот закон (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ ПРИ УВОЗ НА СУРОВИНА НАМЕНЕТА ЗА НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2003 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се определува царински контингент за увоз на суровина намената за непосредно производство што е во рамките на билансните потреби за 2003 година, по тарифни ознаки во количини, и тоа:

Наименување	Тарифна ознака	Количина (во тони)
- Сок од грозје (вклучувајќи шира од грозје): - Со Вгix вредност што надминува 67, Друго - Со Вгix вредност што надминува 30, но не надминува 67, со вредност што надминува 18 евра за нето маса од 100 кг, концентриран	2009 69 19 00	400
	2009 69 51 00	

2. Правото на увоз на количините од точката 1 на оваа одлука без плаќање на царински давачки и увозни оптоварувања кои произлегуваат од земјоделската политика го остваруваат производителите како крајни корисници, и тоа:

- Винарска визба “Тиквеш“ АД - Кавадарци, количина 200 тони,

- Винарска визба “Повардарие“ АД - Неготино, количина 100 тони, и

- Земјоделска задруга “Балкан“ с. Тимјаник - Неготино, количина 100 тони.

3. Министерот за економија со решение го одобрува увозот на количините на царинскиот контингент од точка 1 на оваа одлука по барање на крајните корисници.

4. Во прилог кон барањето крајниот корисник треба да достави податоци и документи, за:

- Фирма и седиште, матичен број на стопанскиот субјект, даночен број и адреса на фирмата подносител;

- Наименување, тарифна ознака и количина за која се поднесува барањето;

- Капацитет за годишно производство, односно преработки од суровината за која се поднесува барањето, испорачани количини на домашниот пазар, извезени количини на странскиот пазар и извршен увоз на суровината односно преработки од суровината за која се поднесува барањето;

- Број на вработени;

- Писмена изјава заверена од корисникот дека стоката за која го поднесува барањето, ќе ја користи во производниот процес;

- Писмена изјава заверена од крајниот корисник дека суровината увезена по основ на царински контингент нема да ја отуѓи, ниту да ја користи за цели за кои не е увезена;

- Извод од судскиот, односно трговскиот регистар со кој се докажува претежната дејност на подносителот на барањето;

- Известување за распоредување по дејности и воведување во регистарот на организациони единици, издадено од Државниот завод за статистика.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1059/1
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

483.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ОПАЛСКА БРЕЧА НА ДАФИЗО СТОЈАН ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ, КУМАНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. БЕЉАКОВЦЕ, ОПШТИНА КУМАНОВО**

1. На Дафизо Стојан ДООЕЛ, увоз-извоз, Куманово се дава концесија за експлоатација на минералната суровина - опалска бреча на локалитетот кај с. Бељаковце, во атарот на општина Куманово, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати, како е дадено во табелава, и тоа:

Точка	Координата - X	Координата - Y
T-1	4.663.250,00	7.576.750,00
T-2	4.663.250,00	7.577.500,00
T-3	4.662.700,00	7.577.500,00
T-4	4.662.700,00	7.576.750,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,40 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1268/2
10 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

484.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-МЕРМЕР НА "УНИ- ГРАН МЕР" ДОО, УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ ОД ЛЕ- ЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ РАМНОБОР, МАРИОВО, ОПШТИНА ВИТОЛИШТЕ

1. На "Уни-Гран Мер" ДОО, увоз-извоз Скопје се дава концесија за експлоатација на минералната суровина - мермер на локалитетот Рамнобор, Мариово, општина Витолиште, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати, како е дадено во табелава, и тоа:

Точка	Координата - X	Координата - Y
T-1	4.559.550,00	7.566.000,00
T-2	4.563.000,00	7.566.000,00
T-3	4.563.000,00	7.567.300,00
T-4	4.560.450,00	7.567.300,00
T-5	4.560.450,00	7.567.000,00
T-6	4.559.550,00	7.567.000,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=4,315 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1201/2
10 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

485.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - МЕРМЕР НА "АУСТРО-МАК ГРАНИТ" ДОО, С. ВЕЛГОШТИ, ОХРИД НА ЛОКАЛИТЕТОТ КОЗИЦА, ОПШТИНА КИЧЕВО

1. На "Аустро-Мак Гранит" ДОО, с. Велгошти, Охрид се дава концесија за експлоатација на минералната суровина - мермер на локалитетот Козица, кај с. Козица, во атарот на општина Кичево, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати, како е дадено во табелава, и тоа:

Точка	Координата - X	Координата - Y
A	4.586.000,00	7.494.000,00
B	4.586.000,00	7.494.250,00
C	4.586.350,00	7.494.649,00
D	4.586.490,00	7.494.700,00
E	4.586.610,00	7.494.460,00
F	4.586.400,00	7.494.000,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,60 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1267/2
10 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

486.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за преземање на акционерски друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/2002 и 37/2002) и член 163 став 1 точка 4 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), а во врска со член 235 од Законот за општата управна постапка ("Службен лист на СФРЈ" бр. 47/86) кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91) е преземен како републички пропис, Комисијата за хартии од вредност на продолжението од својата седница одржано на 26.02.2003 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Решението број 07-2047/9 од 15.01.2003 година, на Комисијата за хартии од вредност се заменува и гласи:

2. Се укинува забраната изречена на Друштвото за градежништво, инженеринг, трговија и услуги "НА-СТЕЛ" ДООЕЛ - СКОПЈЕ да даде понуда за откуп на хартиите од вредност издадени од ИНТЕКС АД Скопје во рок од една година од денот на откажувањето на мерата за давање понуда за откуп.

3. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-2047/14-2002
26 февруари 2003 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска, с.р.**

487.

Врз основа на член 10, став 3 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 62/2002 и 98/2002), министерот за одбрана, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ВРЕМЕТО НА ТРАЕЊЕ НА УНИФОРМАТА И НЕЈЗИНИТЕ ДЕЛОВИ НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се утврдува времето на траење на униформата и нејзините делови на воените лица на служба во Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: воените лица).

Член 2

Под униформа и нејзини делови во смисла на овој правилник се подразбираат поодделните делови на униформата кои воените лица ги носат според Уредбата за видот на униформата на припадниците на Армијата на Република Македонија.

Член 3

Времето на траење на униформата и нејзините делови кои воените лица ги носат за време на вршење на службата во Армијата на Република Македонија, се определува на 1, 1,5, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72 и 120 месеци.

Време на траење на униформата и нејзините делови претставува времето на нивното активно користење од воените лица за време на вршење на службата во Армијата.

II. ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ НА ПООДДЕЛНИ ДЕЛОВИ НА ВОЕНОТЕРЕНСКАТА (МАСКИРНАТА) УНИФОРМА

Член 4

Времето на траење на поодделните делови на военотеренската (маскирната) униформа на воените лица изнесува за:

- капа од маскирна ткаенина	9 месеци
- блуза од маскирна ткаенина	12 месеци
- кошула од маскирна ткаенина	6 месеци
- панталони од маскирна ткаенина	6 месеци
- ветровка од маскирна ткаенина	18 месеци
- џемпер од волнено-синтетичко предиво во шарена маскирна боја	24 месеци
- поткапа од волнено-синтетичко предиво	24 месеци
- војнички ракавици од волнено-синтетичко предиво	10 месеци
- војнички чорапи, зимски подколеници од волнено-синтетичко предиво	1,5 месец
- војнички чорапи од памучно-синтетичко предиво со должина до над глуждот	1,5 месец
- подоблека од трикотажна памучно-синтетичка ткаенина	24 месеци
- ремен за панталони од синтетичко предиво	24 месеци
- војнички чизми со гумен ѓон и кожен меѓуѓон	9 месеци
- плитки војнички чевли со гумен ѓон	9 месеци
- колан со прерамки	48 месеци
- шлем	120 месеци

Член 5

Времето на траење на дополнителните делови на военотеренската (маскирната) униформа на воените лица изнесува за:

- поткошула зимска од трикотажна памучна ткаенина	6 месеци
- поткошула летна од трикотажна памучна ткаенина	6 месеци
- гаќи војнички долги од трикотажна памучно-синтетичка ткаенина	6 месеци
- гаќи војнички куси од памучно платно	6 месеци
- марамче од памучно платно	3 месеци
- крпа за лице од фротирна памучна ткаенина	8 месеци
- крпа за нозе од фротирна памучна ткаенина	8 месеци
- торбица војничка од маскирна ткаенина	9 месеци
- вреќа транспортна од памучно-синтетичка ткаенина	48 месеци
- ранец борбен од памучно-синтетичка ткаенина	48 месеци
- шаторско крило од памучна ткаенина	24 месеци
- влечки пластични	9 месеци
- маица спортска од трикотажна памучна ткаенина	9 месеци
- гаќи спортски од памучно-синтетичка ткаенина	9 месеци
- патики спортски платнено-гумирани	9 месеци
- пижами од памучна ткаенина	18 месеци

III. ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ НА ПООДДЕЛНИ ДЕЛОВИ НА СЛУЖБЕНАТА УНИФОРМА

Член 6

Времето на траење на поодделните делови на службената униформа на воените лица изнесува за:

- шапка од камгарн ткаенина	24 месеци
- сако од камгарн ткаенина	24 месеци
- панталони зимски од камгарн ткаенина	24 месеци
- панталони летни од волнено-синтетичка ткаенина	12 месеци
- кошула со долги ракави од памучно-синтетичка ткаенина	6 месеци
- кошула со кратки ракави од памучно-синтетичка ткаенина	6 месеци
- мантил од камгарн ткаенина	60 месеци
- мантил за дожд од импрегнирана, водоотпорна ткаенина	60 месеци
- џемпер од волнено-синтетичко предиво	48 месеци
- елек од волнено-синтетичко предиво	48 месеци
- шал од волнено-синтетичко предиво	48 месеци
- ракавици од природна кожа	24 месеци
- вратоврска од полиестер	6 месеци
- чевли летни, плитици	6 месеци
- чевли зимски со гумен подебел ѓон	12 месеци
- чизми со природна ѓон или со гумен тенок налепен ѓон	24 месеци
- ремен за панталони со метална шнола	48 месеци
- чорапи од мерцизирано, памучно-синтетичко предиво со должина до над глуждови	2 месеци
- сукња зимска од камгарн ткаенина	36 месеци
- сукња летна од волнено-синтетичка ткаенина	36 месеци
- чевли	6 месеци
- чизми женски со гумен ѓон	24 месеци
- чорапи хулахопки од полиамид	1 месец
- ракавици женски од природна кожа	24 месеци
- чанта од природна кожа	48 месеци

Член 7

Времето на траење на поодделните делови на службената униформа на воените лица кои должностите, односно работните задачи на формациското место на кои се поставени ги извршуваат во военотеренска (маскирна) униформа, е двојно поголемо, од времето на траење на поодделните делови на службената униформа на другите воени лица, освен за вратоврската, летните и зимските чевли, чорапите, чорапите хулахопки и чизмите (машки и женски).

IV. ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ НА ПООДДЕЛНИ ДЕЛОВИ НА СВЕЧЕНАТА УНИФОРМА

Член 8

Времето на траењето на поодделните делови на свечената униформа на воените лица изнесува за:

- шапка свечена	60 месеци
- сако од камгарн ткаенина	24 месеци
- блуза (машка и женска)	60 месеци
- кошула бела со долги ракави од памучно-синтетичка ткаенина	24 месеци
- кошула бела со кратки ракави од памучно-синтетичка ткаенина	24 месеци
- панталони зимски од камгарн ткаенина	60 месеци
- панталони летни од волна и синтетика	60 месеци
- мантил свечен, од камгарн ткаенина	72 месеци
- мантил за дожд свечен од импрегнирана, водоотпорна ткаенина	72 месеци
- елек од волнено-синтетичка ткаенина	60 месеци
- шал од волнено-синтетичка ткаенина	60 месеци
- вратоврска од полиестер	24 месеци
- чевли ниски лакирани од природна бокс кожа со ѓон	36 месеци
- ремен со метална шнола од природна кожа	48 месеци
- ремен со тока од природна кожа	48 месеци
- чорапи од фино мерцизирано памучно-синтетичко предиво со должина до над глуждови	12 месеци
- сукња зимска од камгарн ткаенина	60 месеци
- сукња летна од волнено-синтетичка ткаенина	60 месеци
- чорапи хулахопки од полиамид	1 месец
- чевли црни лакирани	36 месеци

Член 9

Времето на траење на поодделните делови на свечената униформа на почесната гардиска единица на Армијата на Република Македонија изнесува за:

- гардиска капа (зимска и летна) од волнена ткаенина	60 месеци
- сако од волнено-синтетичка ткаенина	60 месеци
- блуза гардиска	60 месеци
- панталони од волнено-синтетичка ткаенина	60 месеци
- пелерина (зимска и летна)	60 месеци
- кошула со долги ракави од памучно-синтетичка ткаенина	12 месеци
- чизми од бокс црна кожа, со кожен ѓон	60 месеци
- марама од памучна ткаенина	72 месеци
- ракавици од памучна ткаенина	60 месеци
- колан со тока од волнено-синтетичка ткаенина	60 месеци
- ремен за панталони од природна кожа	60 месеци
- џемпер од волнено-синтетичко предиво	60 месеци
- чорапи зимски, подколеници, од волнено-синтетичко предиво	1,5 месец
- чорапи летни од волнено-синтетичко предиво со должина до над глуждови	1,5 месец

Член 10

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-1823/1
4 март 2003 година
Скопје

Министер за одбрана,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

488.

Врз основа на член 11 став 5 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/2002 и 98/2002), министерот за одбрана, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ВОЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот на воената легитимација (во натамошниот текст: легитимација).

Член 2

Образецот на легитимацијата се печати на картон во светло зелена боја со димензии 6x9 см и е сместен во прозирна заштитна облога.

Предната страна на образецот на легитимацијата содржи: на горниот средишен дел е отпечатен грбот на Република Македонија, под него текстот "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", "МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА", "АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА"; на левата страна место за фотографија со димензии 2,5x3 см под кое е отпечатен регистарскиот број на легитимацијата; на десната страна е отпечатен симболот на Армијата на Република Македонија со дијаметар 3,5 см, а преку него е отпечатен текст "ВОЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА" и место за впишување на податоци за името и презимето, чинот и Воената пошта на имателот на легитимацијата.

Задната страна на образецот на легитимацијата содржи: отпечатен симбол на Армијата на Република Македонија со дијаметар 5см; податоци за единствениот матичен број на граѓанинот и регистарскиот број на личната карта, датумот на издавањето, потпишан на овластено лице и место за печат, а под него е отпечатен текстот: "рок на важење 5 години; -Воената легитимација е исправа со која се докажува статусот на воено лице; -Воено лице е обврзано во вршењето на службата да ја носи легитимацијата и да ја покаже по барање на овластено лице; -Во случај на промена на податоците од легитимацијата или губење на истата имателот е должен веднаш, а најдоцна во рок од 15 дена да го пријави тоа во Министерството за одбрана; - не е дозволено давање на легитимацијата на друго лице на услуга".

На фотографијата имателот на легитимацијата е во униформа на Армијата на Република Македонија.

Фотографијата на имателот и потписот на овластеното лице кое ја издало легитимацијата се оверуваат со печат на Министерството за одбрана.

Образецот на легитимацијата од став 1 на овој член е составен дел на овој правилник (Прилог бр. 1).

Член 3

Легитимацијата се обновува на секои пет години, По истекот на важноста се издава нова легитимација.

Во случај на престанок на работниот однос, или губење на статусот на воено лице, легитимацијата се враќа.

Член 4

Во случај на губење на легитимацијата имателот ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го известува Министерството за одбрана.

Во случај од став 1 на овој член на имателот на легитимацијата му се издава нова легитимација.

Член 5

Легитимацијата се заменува со нова кога поради дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива, кога имателот на легитимацијата ќе ги измени личните податоци, или во случај на промена на чинот или Воената пошта.

Член 6

Легитимацијата што се враќа или се заменува, се поништува.

Член 7

Издадените легитимации се евидентираат во Министерството за одбрана.

Редниот број од евиденцијата под која е извршен упис на податоците се впишува во легитимацијата како регистарски број.



Член 8


Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-1858/1
6 март 2003 година
Скопје

Министер за одбрана,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

Прилог бр. 1

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	
ВОЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА	
2,5x3	_____ име _____ презиме _____ чин _____ ВП
регистарски број АРМ-000000	

ЕМБГ	рег. бр. на л.к.
Датум на издавање	_____
	_____ потпис на овластено лице
рок на важење 5 години.	
<p><i>-Воената легитимација е исправа со која се докажува ситашукош на воено лице;</i> <i>-Военото лице е обврзано, во вршењето на службата да ја носи легитимацијата и да ја покаже по барање на овластено лице;</i> <i>-Во случај на промена на податоциите од легитимацијата или губење на истата, имателот е должен веднаш, а најдоцна во рок од 15 дена да го пријави што во Министерството за одбрана;</i> <i>-Не е дозволено давање на легитимацијата на друго лице на послуша.</i></p>	

489.

Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за ветеринарното здравство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

Н А Р Е Д Б А ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДОМАШНИ И ДИВИ ПТИЦИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЈАЈЦА ЗА ИНКУБАЦИЈА, СВЕЖО МЕСО И ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ПТИЦИ ОД ХОЛАНДИЈА

I. Заради спречување на внесување во Република Македонија на заразната болест Класична чума кај живината се забранува увозот во Република Македонија и транзитот преку територијата на Република Македонија на:

1. домашни и диви птици;
2. едnodневни пилиња;
3. јајца за инкубација;
4. семе за вештачко осемнување од домашни и диви птици;
5. свежо месо од домашни и диви птици;
6. производи од диви и домашни птици кои се наменети за исхрана на животни, или за употреба во индустриски или земјоделски цели;
7. патолошки материјал и биолошки производи од птици кај кои со преработката не е уништен вирусот на Класична чума кај живината, по потекло од Холандија.

II. Сите производи од домашни и диви птици кои се предмет на оваа наредба што граѓаните ги пренесуваат преку границата на Република Македонија како личен багаж, се одземаат од граѓаните и нештетно се отстрануваат.

III. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-2047/1
7 март 2003 година
Скопје

Министер,
Славко Петров, с.р.

490.

Врз основа на член 57 од Законот за семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување, признавање, одобрување и заштита на сорта („Сл. весник на РМ" бр. 41/2000), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

Л И С Т А НА НОВИ ОДОБРЕНИ СОРТИ НА СТРАНСКИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Вид на растение	Ознака на сортата	Година на воведување на сортата	Фирма односно име и адреса на одржувачот на сортата, односно застапникот
Г. ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА			
Г. 16 Citrus vulgaris L-лубеница	Simpathy	2003	Seminis Vegetable Seeds-Holland „Агрохемија“ ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 22, Скопје
	Top gun	2003	Syngenta seeds BV-Holland ДООЕЛ „Холма“ ул. „Маршал Тито“ бр. 109, Струмица
	Suzy F1	2003	Nunhems Zaden - Holland ДООЕЛ „Ве-ка“ - Струмица

Г.17 Cucumis melo L - диња	Athena	2003	Syngenta seeds BV- Holland ДООЕЛ „Холма“ - ул. „Маршал Тито“ бр. 109, Струмица
А. ЖИТНИ РАСТЕНИЈА			
A.1 Triticum aestivum L- мека зимска пченица	Аглика	2003	„Добруцански земјоделски институт“ - Генерал Тошево-Бугарија ЗК „Пелагонија“ - ул. „Маршал Тито“ бр. 65-Битола
	Прогрес	2003	„Добруцански земјоделски институт“ -Генерал Тошево-Бугарија ЗК „Пелагонија“ - ул. „Маршал Тито“ бр. 65 - Битола
	Мизаја	2003	„Добруцански земјоделски институт“ -Генерал Тошево-Бугарија ЗК „Пелагонија“ - ул. „Маршал Тито“ бр. 65 - Битола
	Славеја	2003	„Добруцански земјоделски институт“ -Генерал Тошево-Бугарија ЗК „Пелагонија“ - ул. „Маршал Тито“ бр. 65 - Битола
	Стамена	2003	Институт за ратарство и повртарство-Нови Сад, Србија и Црна Гора „Агросеме“ ул. „Александар Турунчиев“ бр. 22, Битола
A.1 Triticum aestivum L- пролетна пченица	Венера	2003	Институт за ратарство и повртарство-Нови Сад, Србија и Црна Гора „Агросеме“ ул. „Александар Турунчиев“ бр. 22, Битола
	НС ЈП 446	2003	Институт за ратарство и повртарство-Нови Сад, Србија и Црна Гора „Агросеме“ ул. „Александар Турунчиев“ бр. 22, Битола
	НС ЈП 471	2003	Институт за ратарство и повртарство-Нови Сад, Србија и Црна Гора „Агросеме“ ул. „Александар Турунчиев“ бр. 22, Битола
A.2 Hordeum sativum L- пролетен јачмен	Лав	2003	Институт за ратарство и повртарство-Нови Сад, Србија и Црна Гора „Агросеме“ ул. „Александар Турунчиев“ бр. 22, Битола

	Славко	2003	Институт за ратарство и повртарство- Нови Сад, Србија и Црна Гора „Агросеме“ ул. „Александар Турунчиев“ бр. 22, Битола
--	--------	------	--

Бр. 08-2077/1
10 март 2003 година
Скопје

Министер,
Славко Петров, с.р.

491.

Врз основа на член 3 од Одлуката за начинот и постапката при распределбата на стоките во рамките на царински квоти согласно договорите и спогодбите за слободна трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2002), Министерството за економија, објавува

Л И С Т А НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА НА СРБИЈА И ЦРНА ГОРА КОИ СЕ НА КВАНТИТАТИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРИ УВОЗТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2003 ГОДИНА

ПРИЛОГ 4 КОН АНЕКС 1

Тарифен број (тар. ознака)	Наименување	Квоти за прво полу- годие 2003 год. (во тони)
0203 11 0203 12 0203 19	Месо свинско, свежо или разладено: Трупови и полутки: Бутови, плешки и парчиња од нив, со коски: Друго:	0
0203 21 0203 22 0203 29	Месо свинско, замрзнато: Трупови и полутки: Бутови, плешки и парчиња од нив, со коски: Друго:	1000 т.
0210	Месо и јастиви месни делови, солени, во саламура, сушени или чадени; јастиво брашно и прав од месо или од јастиви месни делови:	150 т.
1512 19 91 00	Масла од сончоглед: Друго: Друго: Од сончоглед	1.500 т. ⁽²⁾
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	750т.
1701 99 10 00	Бел шеќер:	0 ⁽¹⁾
ex 2710 11	Лесни масла и препарати, освен авио-бензин од тар. ознака 2710 11 31 00	0 ⁽²⁾
2710 19 11 00 до 2710 19 69 00	Друго: средни масла, гасни масла и масла за ложење	0 ⁽²⁾
2711 12 91 00 2711 12 93 00 2711 12 97 00 2711 13 10 00 2711 13 30 00 2711 13 97 00	Мешаница на пропан и бутан	0 ⁽²⁾
7208 36 00 00 7208 37 7208 38 7208 39	ТВГ, $\sigma \geq 600\text{мм}$, $\delta > 10\text{мм}$ ТВГ, $\sigma \geq 600\text{мм}$, $4.75 \leq \delta \leq 10\text{мм}$ ТВГ, $\sigma \geq 600\text{мм}$, $3 \leq \delta < 4.75\text{мм}$ ТВГ, $\sigma \geq 600\text{мм}$, $\delta < 3\text{мм}$	30.000 т.
7208 51 7208 52 7208 53 7208 54	ТВЈ, $\delta > 10\text{мм}$ ТВЈ, $4.75 \leq \delta \leq 10\text{мм}$ ТВЈ, $3 \leq \delta < 4.75\text{мм}$ ТВЈ, $\delta < 3\text{мм}$	0

7209 15 00 00	ЛВТ, $\sigma \geq 600$ мм, $\delta \geq 3$ мм	0
7209 16 90 00	ЛВТ, $\sigma \geq 600$ мм, $1 < \delta < 3$ мм: Друго	200 т.
7209 17 90 00	ЛВТ, $\sigma \geq 600$ мм, $0.5 \leq \delta \leq 1$ мм: Друго	200 т.
7209 18 91 00	ЛВТ, $\sigma \geq 600$ мм, $0.35 \leq \delta < 3$ мм	0
7209 25 00 00	ЛВЛ, $\sigma \geq 600$ мм, $\delta \geq 3$ мм	0
7209 26 90 00	ЛВЛ, $\sigma \geq 600$ мм, $1 < \delta < 3$ мм: Друго	200 т.
7209 27 90 00	ЛВЛ, $\sigma \geq 600$ мм, $0.5 \leq \delta \leq 1$ мм: Друго	200 т.
7209 28 90 00	ЛВЛ, $\sigma \geq 600$ мм, $\delta < 0.5$ мм: Друго	0
7210 41	Починкован лим брановиден	0
7210 49	Починкован лим небрановиден	200 т.
7211 14	ТВТ, $\sigma < 600$ мм, $\delta \geq 4.75$ мм	0
7211 19	ТВТ, $\sigma < 600$ мм, $\delta < 4.75$ мм	0
7211 23 10 00	ЛВТ и ЛВЛ, $\sigma < 600$ мм што содржат по маса помала од	0
7211 23 51 00	0,25% јагленород	
7211 23 99 00		
7211 29	ЛВТ и ЛВЛ, $\sigma < 600$ мм што содржат по маса 0,25% јагленород или поголема	
721240	Плоснати валани производи од железо или нелегиран челик, со ширина помала од 600 мм: Премачкани, лакирани или превлечени со пластична маса:	0
7305	Други цевки (на пример, заварени, заковани или затворени на сличен начин), со кружен напречен пресек, чиј надворешен пречник надминува 406,4 мм, од железо или челик:	1.050 т.
7306	Други цевки и шупливи профили (на пример, со отворени спојеви или заварени, заковани или затворени на сличен начин), од железо или челик:	1.050 т.

Кратенки σ - ширина, δ - дебелина, ТВТ - топло валана трака; ТВЛ - топло валан лим; ЛВТ - ладно валана трака; ЛВЛ - ладно валан лим

(1 со можност за зголемување на количините на стоките во текот на годината во двете земји, во зависност од билансните можности

(2 преоценување на количините на стоките со потекло од двете земји во рамките на билансните можности.

492.

Врз основа на член 3 од Одлуката за начинот и постапката при распределбата на стоките во рамките на царински квоти согласно договорите и спогодбите за слободна трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 98/2002), Министерството за економија ја објавува листата на стоки за увоз и тоа:

Л И С Т А

НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ОД РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2003 ГОДИНА (ПРИЛОГ 2 КОН ПРОТОКОЛ 2)

Тарифен број (Тарифна ознака)	Наименување на стоката	Квоти за прво полугодие 2003 год. (во тони)
1	2	3
0210 19	Месо и јастиви месни делови, солени, во саламура, сушени или чадени; јастиво брашно и прав од месо или од јастиви месни делови: Месо свинско: Друго:	50

0402 10	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување: Во прав, гранули или во други цврсти форми, со содржина на маснотија, што не надминува 1,5% по маса:	25
0405 10	Путер:	225
0406 90 23 00	Друго сирење: Друго: Edam	25
0406 90 69 00	Друго сирење: Друго	
0406 90 78 00	Друго сирење: Gouda	
0406 90 86 00	Друго сирење, со содржина на вода, по маса, во немасна состојба: Што надминува 47% но не надминува 52%	
0406 90 87 00	Друго сирење, со содржина на вода, по маса, во немасна состојба: Што надминува 52% но не надминува 62%	
0406 90 88 00	Друго сирење, со содржина на вода, по маса, во немасна состојба: Што надминува 62% но не надминува 72%	
0406 90 93 00	Друго сирење, со содржина на вода, по маса, во немасна состојба: Што надминува 72%	
1502 00 10 00	Маснотии од животни од видовите говеда, овци или кози, освен оние од тарифен број 1503: За индустриска употреба, освен за производство на храна за човечка исхрана	150
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв:	275
1604 13	Сардини, сардинели или папалини:	200
1704 90	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао: Друго:	70
1806	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао:	160
1905 31	Слатки бисквити:	165
1905 32	Вафли и обланди:	
1905 90	Друго:	75
2009	Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување	300
2103 30 90 00	Приготвен синап (сенф)	100

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје I- Скопје, поднесена е тужба за надомест на штета од тужителката Андоновиќ Виолета од Скопје, против тужениот Република Македонија и Атанасовски Цветан со непозната адреса на живеење.

За привремен застапник кој второтужениот ќе го застапува пред овој суд со решение број 1251/99 од 08.12.2000 година, поставен е адвокатот Наташа Огњановска од Скопје.

Привремениот застапник ќе го застапува во постапката по предметниот спор се додека тужениот или негов полномошник не се појави пред судот, а се до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, XIII П. бр. 1251/99. (5855)

Основниот суд Скопје I- Скопје, огласува дека по предметот на спорот, по основ утврдување на право на сопственост, по тужба на тужителот Китановска Јелица од Скопје, ул. "Козле-1" бр. 17 во Скопје, против тужениот Фејзулов Адемев Јонус од Скопје, со непозната адреса. Согласно решението на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје-Скопје бр. 3020-622 од 11.12.2002 година, за посебен старател е поставена Македонка Јанакиевска, адвокат од Скопје, ул. "Пролет" бр. 16-2-27, така што во постапката во овој предмет застапникот ќе го застапува тужениот се додека тужениот или негов полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, IX.П.бр. 825/02.
(5901)

Основниот суд Скопје I- Скопје, објавува дека пред овој суд во тек е постапка за утврдување право на сопственост и право на користење по тужба на тужителите Исмаил Мемед, Мемед Мемед, Севериан Мемед и Насер Мемед сите од Скопје, против тужениот Ненад Маниќ со непозната адреса на живеење, Дестан Исеиновски и Етем Исеиновски, двајцата од Скопје. Вредност на спорот 110.000,00 денари.

Со решение на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје бр. 3020-501 од 03.10.2002 година, за посебен старател на тужениот Ненад Маниќ е поставен адвокатот Маја Ристовска од Скопје, ул. "Питу Гули" бр. 55 и истиот ќе ги застапува интересите на тужениот се додека истиот не се појави лично пред судот или негов овластен полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси, а се до правосилно завршување на постапката.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, XXII П. бр. 1517/2002.
(5908)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е поведена постапка за надомест на штета, по тужба на тужителите Јанковиќ Воислав и други од Куманово, против тужениот Тихомир Крстевски од Куманово, а сега со непозната адреса на живеење.

Од страна на судот како привремен застапник на тужениот се назначува Лидија Велиновска, адвокат од Куманово, која ќе го застапува тужениот се додека тужениот или негов полномошник не се појави пред овој суд.

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 2255/1995.
(5634)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд во Кочани, е поднесена тужба за регрес, вредност 36.440,00 денари од тужителот АД за осигурување "Вардар" Скопје, против тужениот Предраг Тренчев од с. Зрновци - Кочани, со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Предраг Тренчев од с. Зрновци - Кочани, со непозната адреса во странство да се јави во Основниот суд во Кочани, или да постави свој полномошник кој ќе ги штити неговите права и интереси во рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласот. Доколку тоа не го стори ќе му биде поставен привремен застапник Орце Филипов дипломиран правник со положен правосуден испит - стручен соработник во Основниот суд во Кочани, кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилно окончување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 376/2002.
(5800)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово, се води спор за сопственост и поништување на правни дела по тужба на Халил Зулбехари од с. Доброште и други против Шакир Зулбеари од с. Доброште и други.

Се повикуваат тужените Зулфи Шакир Зулбеари, Рамадан Шакир Зулбеари и Куртиш Шакир Зулбеари сите од с. Доброште, а сега со непозната адреса во Америка, да се јават на Основниот суд во Тетово, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одредат полномошник.

Во спротивно, преку Центарот за социјална работа Тетово ќе им биде одреден привремен застапник кој ќе ги застапува до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1519/96. (5799)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Ст.бр.105/03 од 03.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговија на мало "АЛЕКС-КАМ" ТП Александар Слободан Стојковски - Скопје, со седиште на ул. "Цветан Димов" бр. 67, со сметка број 200000098564990 при Стопанска банка АД - Скопје, со регистарска влошка број 02043607?-6-01-000, и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5945)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение П.Ст.бр.540/02 донесено на ден 05.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот МАКЕДОНИЈА ДРВО АД Скопје, со седиште на ул. "Велько Влаховиќ" бр. 12, Скопје, со жиро сметка 40100-601-2619 при Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија.

За стечаен управник се определува Владислав Тамбурковски од Скопје, ул. "Желево" бр. 1-4/7, поштенски фах бр. 763.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собирај на доверители - за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на 16.04.2003 година во 13 часот во соба бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5961)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Ст.бр.73/03 од 24.02.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и трговија "ЕКО ТРЕЈД 59" ДОО експорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. "Партизански одреди" бр. 127/27, со сметка број 40120-

601-332540 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија - Скопје, со регистарска влошка број 1-60054-0-0-0, и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5990)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст.бр.71/02 од 14.02.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт и шпедиција, "БОДЕ ТРАНСШПЕД" Владо експорт-импорт ДООЕЛ Неготино, ул. "Манчо Малиминов" бр. 63, со жиро-сметка број 200000031185880 при Стопанска банка АД Скопје Филијала Неготино, регистрирано со решение Трег.бр.12097/99 од 04.11.1990 година, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за транспорт и шпедиција, "БОДЕ ТРАНСШПЕД" Владо експорт-импорт ДООЕЛ Неготино, ул. "Манчо Малиминов" бр. 63, со жиро-сметка број 200000031185880 при Стопанска банка АД Скопје Филијала Неготино, регистрирано со решение Трег. бр. 12097/99 од 04.11.1990 година, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (5991)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II.Ст.бр.49/03 од 11.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "ТЕЛЕСТАН" Соња и др. ДОО експорт-импорт, со седиште на Бул. "Јане Сандански" бр. 61/49, со жиро сметка 40100-601-434292, и регистарска влошка 02015202?-3-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "ТЕЛЕСТАН" Соња и др. ДОО експорт-импорт, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основен суд Скопје II - Скопје. (5992)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст.бр.121/02 од 14.02.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговија на мало колонијал Зорица Јордан Кузманов "ГОНИ" ТП Кавадарци, ул. "Страшо Пинџур" бр. 59-а-1/5, со жиро-сметка бр. 200000024775247 при Стопанска банка АД Скопје - Филијала Кавадарци, регистрирано со решение Трег. бр. 996/2002 од 15.02.2002 година, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над стечајниот должник Трговија на мало колонијал Зорица Јордан Кузманов "ГОНИ" ТП Кавадарци, ул. "Страшо Пинџур" бр. 59-а-1/5, со жиро-сметка бр. 200000024775247 при Стопанска банка АД Скопје - Филијала Кавадарци, регистрирано со решение Трег. бр. 996/2002 од 15.02.2002 година, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (5994)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет Ст.бр.38/03 од 28.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУТ на големо и мало увоз-извоз Мима компани ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 220421100122046 што се води при Македонска Банка АД Скопје Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во Службен весник на РМ, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (5995)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV.Ст.бр.82/03 од 10.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот "ЕЛЕМ - 53" извоз-увоз, за промет на стоки на големо и мало Д.О.О., со седиште на ул. "Горѓи Сугаре" бр. 12-1/7, со жиро сметка 40100-601-75831 и регистарска влошка 1-10740-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот "ЕЛЕМ - 53" извоз-увоз, за промет на стоки на големо и мало Д.О.О. се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5996)

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение Ст.бр.316/02 од 06.02.2003 година, над Претпријатието во приватна сопственост за трговија, шпедиција, транспорт, угостителство, книговодствени услуги УЛИ-ТРАНС ПО Битола, со седиште на ул. "Полковник Неделко" бр. 2-б, запишан во регистарската влошка 1-3512 на поранешниот Окружен стопански суд Битола и жиро сметка 40300-697-7022 во Агенцијата за блокирани сметки Битола, Битола, со дејност превоз на стоки во друмскиот сообраќај, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (5997)

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение Ст.бр.315/02 од 27.02.2003 година, над Установата за посредување култура "ОХО" Пеце Малески од Битола, со дејност услужна, жиро сметка 40300-601-51119 при Агенцијата за работа со блокирани сметки Битола и регистарска влошка Трег. бр. 01002303?-10-09-000, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6044)

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Александар Николовски од Скопје со стан на ул. „Брадфордска“ бр. 1/3-7 Скопје објавува дека Трговското друштво за промет, угостителство и услуги АЛЕНИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Брадфордска“ бр. 1/3-7 Скопје со жиро сметка бр. 40120-601-473534 е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (5897)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 276/96 од 27.2.1998 година е заклучена ликвидациона постапка над должникот Претпријатије за посредување во промет и трговија на големо и мало „Разнокооп“ ЦО Скопје, ул. „Девол“ бр. 10 со ж-ска 40120-601-36579.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5902)

Ликвидаторот Драган Величковски од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 72/2а, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. 1811/02 од 04.03.2002 година објавува дека Трговското друштво за производство, трговија и услуги СЛАВИЈА-КОМПАНИ експорт-импорт, Снежана ДООЕЛ Скопје, со жиро сметка 40100-601-405963 отворена при Агенцијата за работа со блокирани сметки, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (5917)

Ликвидаторот Ристовски Панче од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека Друштвото П и П инженеринг Панче и др. Д.О.О. со број на жиро-сметка 200000029795288 отворена при Стопанска банка - Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (5924)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 9/03 од 06.03.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Друштвото за производство, трговија градежништво Исток-Суловина ДООЕЛ извоз-увоз Делчево и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (5989)

Ликвидаторот Балова Снежана дипл. екк. од Штип, ул. „Кочо Рацин“ бр. 2, Штип, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 1119/02 година, објавува дека Друштвото за производство и трговија Коле 92 ДОО Св. Николе, број на жиро-сметка 23004000006444 отворена при Експорт-Импорт банка, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (5988)

Ликвидаторот Вулнет Билали од с. Неготино-Полошко, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 3997/02 од 12.07.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија, угостителство, сообраќај и услуги АБЦ КЛУБ Орхан ДООЕЛ експорт-импорт и со број на жиро-сметка 41510-601-29429 отворена при Заводот за платен промет Тетово, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (5987)

Ликвидаторот Јованов Звонимир од Велес, ул. „9 Ноември“ бр. 36, запишан во трговскиот-судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 5538/2002 од 13.12.2002 година, објавува дека Друштвото за производство и промет со прехранбени производи СНУПИ-КОМПАНИ извоз-увоз ДОО Велес, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 28-1/1 и со број на жиро сметка 41600-601-79066 отворена при ЗПП - филијала Велес, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (5972)

Ликвидаторот Јованов Звонимир од Велес, ул. „9 Ноември“ бр. 36, запишан во трговскиот-судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 3489/2002 од 11.06.2002 година, објавува дека Друштвото за трговија на големо и мало ВИКИ-КОМЕРЦ Јованче ДООЕЛ извоз-увоз Велес, ул. „Благој Горев“ бр. 104 и со број на жиро сметка 200000033376237 отворена при Стопанска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (5971)

Ликвидаторот Јованов Звонимир од Велес, ул. „9 Ноември“ бр. 36, запишан во трговскиот-судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 4418/2002 од 26.12.2002 година, објавува дека Друштвото за откуп и производство на печурки и други земјоделски производи ШИД извоз-увоз Тоше ДООЕЛ Велес, нас. Тунел Т2 Лам. Б/9, и со број на жиро сметка 200000017732562 отворена при Стопанска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (5970)

Ликвидаторот Стојанова Светлана од Велес, ул. „Самоборска“ бр. 4, запишан во трговскиот-судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 5163/2002 од 30.10.2002 година, објавува дека Друштвото за производство на земјоделски производи трговија и транспорт АГРО-СОКОЛ извоз-увоз ДОО Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 22, и со број на жиро сметка 20000000526023 отворена при Стопанска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (5969)

Ликвидаторот Јованов Звонимир од Велес, ул. "9 Ноември" бр. 36, запишан во трговскиот-судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 2511/2002 од 05.04.2002 година, објавува дека ЗАВОДОТ ЗА УРБАНИЗАМ И АРХИТЕКТУРА САР-МАЛЕ извоз-увоз Андреја и др. ДОО Велес, ул. "Борис Карпузов" бр. 2, и со број на жиро сметка 20000-0001624160 отворена при Стопанска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (5968)

Ликвидаторот Калипса Ковачевска од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 89/33, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Срег. бр. 315/02 година, објавува дека Друштвото за промет на стоки и услуги и транспорт "АМИ-ИНТЕРТ-РАНС" Зоран Врховец ДООЕЛ - Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 89/33, и со број на жиро-сметка 30000-0001012619 отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (5950)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. бр. 6/03 од 05.03.2003 година, е отворена ликвидационата постапка над Друштвото за производство, трговија и такси услуги МЕТЕОР увоз-извоз ДОО Струмица но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Друштвото за производство, трговија и такси услуги МЕТЕОР увоз-извоз ДОО Струмица, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (6045)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. бр. 2/02 од 20.02.2003 година, е отворена ликвидационата постапка над Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз ЦОЗИ ДООЕЛ с. Велуса но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз ЦОЗИ ДООЕЛ с. Велуса, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (6047)

Ликвидаторот Петрулева Весела од Велес, ул. "Владемир Назор" бр. 26, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 3657/01 од 05.12.2001 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ПИРАМИДА Зоран ДООЕЛ увоз-извоз Велес, ул. "Ленинова" бр. 19/6, Велес со жиро сметка 41600-601-42104, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (6048)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Неготино-вон, парцела број 3247 во место викано "Дубровско" Интензивно лозје со површина од 3122 м² во Катастарска општина Неготино-вон, сопственост на Ташулова Марика од Неготино, ул. "ЈНА" бр. 4, цена на продажба 88.100,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (5791)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Тимјаник, парцела број 337 во место викано "Жилвките" нива со површина од 9638 м² во Катастарска општина Тимјаник, сопственост на Андова Спаса од Неготино, ул. "Питу Гули" бр. 6, цена на продажба 50.310,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (5792)

Се продава недвижност: 1/2 - една идеална половина од КП 11/4 на место викано "Црна Земја" нива, класа 2, вкупна површина од 22420 м² подробно опишана во поседовен лист бр. 189 за КО Кравари, сопственост на Мендо Котевски од с. Егри, Битола за вкупна купопродажна цена од 300.000,00 денари.

Се повикуваат лицата кои полагаат право на предимство на купување и тоа сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со недвижниот имот предмет на продажбата во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Р. Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на предимство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Виолета Ангеловска, ул. "Јосиф Јосифовски" бб, 7000, Битола. (5790)

Се продава недвижност: 2/3 - две идеални третини од КП 230 на место викано "Мечкарец" лозје, класа 3, вкупна површина од 1606 м², 2/3 - две идеални третини од КП 230 на место викано "Мечкарец" лозје, класа 3, вкупна површина од 650 м², и 2/3 - две идеални третини од КП 230 на место викано "Мечкарец" лозје, класа 3, вкупна површина од 325 м², кој имот подробно е опишан во поседовен лист 9 за КО Канино, сопственост на Трајан Талевски од Битола, за вкупна купопродажна цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат лицата кои полагаат право на предимство на купување и тоа сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со недвижниот имот предмет на продажбата во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Р. Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на предимство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Виолета Ангеловска, ул. "Јосиф Јосифовски" бб, 7000, Битола. (5787)

Врз основа на Договор за хипотека, со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 74/03 од 27.02.2003 година, склучен меѓу Стопанска банка А.Д. Скопје, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 7 во Скопје, како заложен доверител и Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги ЗАЈКОКООП Цветко ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Благоја Стефковски" бб во Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-хипотека од прв ред врз недвижен имот на заложниот должник и тоа: Деловен објект на ул. "Благоја Стефковски" бб во нас. Маџари, изграден на КП број 4/3 и на КП број 12949/15 во КО Маџари, место викано "Шут Брест", врз основа на услови за градба број 07-1309/3 од 20.09.1999 година издадени од Министерството за урбанизам и градежништво - Подрачна единица Гази Баба-Скопје, заверен Главен проект со тех. број 31/99-3 од 03.2000 година, Одобрение за градење број 07-475/2 од 19.07.2000 година издадено од Министерството за урбанизам и градежништво -Подрачна единица Гази Баба - Скопје, за доградба на погон за преработка на земјоделски производи, со површина по проект: подрум од 205,76 м², приземје од 187,38 м², и кат од 188,90 м², или со вкупна површина од 582,04 м², и со изградена површина на лице место: подрум со површина од 239 м² во кој е сместен магацински простор со котлара, приземје со површина од 239 м² во кое е сместен дисконт со површина од 130 м² и административен простор со санитарен чвор, и кат со површина од 239 м² во кој се сместени канцеларии со сала за состаноци, со земјиште под објектот и околу објектот кое служи за редовна употреба на објектот. (5862)

Врз основа на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети, со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 75/03 од 27.02.2003 година, склучен меѓу Стопанска банка А.Д. Скопје, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 7 во Скопје, како заложен доверител и Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ЗАЈКОКООП Цветко ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Благоја Стефковски" бб во Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-регистраан залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 28.02.2003 година со деловоден број 10120030000185. (5861)

Се продава недвижен имот-нива, 4-та класа со вкупна површина од 1147 м², што се наоѓа на КП 1808, Матковец, Горно Соње, сопственост на Николовски Ванчо од Скопје, за вкупна цена од 285.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифа-

ќање на понудата, доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарската канцеларија на нотарот Љубица Ковчегарска од Скопје, ул. "Железничка станица", Скопје, (источна страна) локал 716. (6093)

Врз основа на нотарски акт за Договор за хипотека, обезбедување на парично побарување, со својство на извршна исправа, составен од нотарот Поповски Слубодан, под број ОДУ 33/03 од 06.03.2003 година, склучен меѓу хипотекарен доверител ТУТУНСКА БАНКА АД Скопје, и хипотекарен должник ТД МАКОШПЕД АД Скопје, а за обезбедување на парично побарување, рамковен револвинг кредит во износ од 1.600.000 евра, кое произлегува по Договор за рамковен револвинг кредит врз основа на договорен залог бр. 09-409 од 20.02.2003 година, засновано е заложно право врз сопственост на хипотекарен должник и тоа: недвижност-деловна зграда во Скопје на ул. "Маршал Тито" бр. 19, зграда 1, влез 1, подрум со површина од 291 м², зграда 1, влез 1, приземје, со површина од 308 м², зграда 1, влез 1, кат 1, со површина од 322 м², зграда 1, влез 1, кат 2, со површина од 328 м², зграда 1, влез 1, кат 3, со површина од 322 м², зграда 1, влез 1, кат 4, со површина од 318 м², зграда 1, влез 1, кат 5, со површина од 321 м², зграда 1, влез 1, кат 6, со површина од 308 м², се со вкупна површина од 2521 м², на К.П. 12033, за КО Центар 1, со право на користење на градежно изградено земјиште на К.П. 12033, според имотен лист издаден од ДЗГР катастар Скопје. (5959)

Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, построено на КО Дељадровци, на К.П. 236/2, на м.в. "Сува Река", нива класа 5, со површина од 2240 м², за цена од 55,00 денари за метар квадратен, на која се сопственици Тодоровска Крстана и Тодоровски Аце.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Палмиро Тољати" бр. 173. (5962)

Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, построено на КО Илинден, на К.П. 1008/10, на м.в. "Село", нива класа 4, со површина од 8190 м², за цена од 280,00 денари за метар квадратен, на која се сосопственици Петрушева Трајанка, Долева Вера, Милевски Горан и Милевски Тони.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Палмиро Тољати" бр. 173. (5963)

Се продава земјоделско земјиште, сопственост на Кадриовски Кадрија и Кадриовски Идриз, нива во КО Батинци, заведена во Поседовен лист бр. 17, на К.П. бр. 983, план 5, скица 11, во м.в. "Белушка", култура нива, класа 7, со површина од 2279 м², сопственост на продавачите, за цена од 2 евра по м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и непосредните соседи како и лица со првенствено право на купување, изјавите за прифаќање на понудите да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. "Нице Планина" бр. 16, нас. Драчево-Скопје, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, го губат правото на првенство. (5965)

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Ацевски Борис, нива во КО Драчево, заведена во Поседовен лист бр. 866, на К.П. бр. 5721, план 3, скица 13, во м.в. "Село", култура нива, класа 5, со површина од 555м², сопственост на продавачот, за цена од 70,00 денари по м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и непосредните соседи како и лица со првенствено право на купување, изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. "Нице Планина" бр. 16, нас. Драчево-Скопје, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, го губат правото на првенство. (5966)

Се продава по 1/5 идеален дел, земјоделско земјиште, нива построена на К.П. бр. 3274, план 2, м.в. "Питарница", класа 1-нива, со површина од 1967м², во КО Гостивар, сопственост (алтернатива: заедничка сопственост или сопственост) на Авдији Авдије, Авдији Мудесире, за цена од 110.000,00 денари и др. од Гостивар.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава (разменува или дава под закуп), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б. Гиноски" бб, Гостивар. (6017)

Се продава земјоделско земјиште: КО "Фариш", К.П. бр. 81, дел 1, план 008, скица 018, м.в. "Љиљана", култура-нива, класа 4, со вкупна површина од 6997м², сопственост на Марија Трајкова од Прилеп, евидентирано во Имотен лист бр. 38, издаден од Државен завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар кавадарци, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се состават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (6019)

Се продава земјоделско земјиште во катастарска општина: парцела број 96 во м.в. "Полето", интензивно лозје со површина од 1834м², во КО Бесвица, парцела број 106 во м.в. "Полето", интензивно лозје, со површина од 2778м², во КО Бесвица, парцела број 176 во м.в. "Полето", интензивно лозје, со површина од 1595м², во КО Бесвица, парцела број 176 во м.в. "Полето", интензивно лозје од 1638м², во КО Бесвица, сопственост на Пецов Благоја од Демир Капија, ул. "Питу Гули" бр. 3/2. Цена на продажба 115.100,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на

објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (6021)

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино-вон: парцела бр 1164/2 во м.в. "Раткин Дол", интензивно лозје, со површина од 2006м², во КО Неготино-вон, сопственост на Цекиќ Перо од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 15. Цена на продажба 56.600,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (6023)

Се продава земјоделско земјиште во КО Тимјаник, една идеална половина од парцела бр. 34/1, во м.в. "Кокколадец", интензивно лозје, со површина од 9062м², во КО Тимјаник, сопственост на Јованов Димитар од Кавадарци, ул. "Димката Габерот" бр. 12. Цена на продажбата 127.900,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (6025)

Се продава земјоделско земјиште во КО Курија, парцела бр. 576, во м.в. "Пашлак", нива со површина од 7186м², во КО Курија, сопственост на Среброва Вера од Скопје, ул. "Јабланица" бр. 55 и Сребров Илија од Скопје, ул. "Јабланица" бр. 65б. Цена на продажба 79.700,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (6028)

Се продава: на К.П. бр. 1129, ливада, класа 3, со површина од 1000м² и на К.П. бр. 1145, ливада, класа 3, со површина од 12.000м², двете во м.в. "Лизгоец", по поседовен лист бр. 349, за КО Десово, сопственост на Пунтеска Васка од Скопје, ул. "Стеван Филипошки" 4-5/3, за вкупна цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, како и сопствениците кои граничат со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од објавувањето на оваа понуда во "Службен весник на РМ", да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да ги доставуваат до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. "Јоска Јорданоски" бр. 2, Прилеп. (6029)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: цела К.П. бр. 173/2-1-2, нива од 4 класа, м.в. "Ниви од Емрула", со површина од 812м², и цела К.П. бр. 177-1-2, нива од 4 класа, на м.в. "Ниви од Емрула", со површина од 326м², запишани во П.Л. бр. 125, за КО Мало Турчане, сопственост на Алија Веби Кани од с. Гостивар, како и цела К.П. бр. 173/1-1-2, нива од 4 класа, на м.в. "Ниви од Емрула", со површина од 812м², запишани во П.Л. бр. 105, за КО Мало Турчане, сопственост на Алија Веби Насир од с. Гостивар, за купопродажна цена од 160.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998), имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (6038)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: цела К.П. бр. 22/47-1, нива од 3 класа, на м.в. "Рупа", со површина од 942м², цела К.П. бр. 22/47-1, нива од 4 класа, на м.в. "Рупа", со површина од 940м², и цела К.П. бр. 22/48-1, лозје од 3 класа, на м.в. "Рупа", со површина од 400м², запишани во П.Л. бр. 172, за КО Бањица, (на лице место претставува една парцела), сопственост на Сулејмани Јашар Нагип од с. Долна Бањица, за купопродажна цена од 600.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998), имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (6039)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: цела К.П. бр. 17/36-2, пасиште од 5 класа, м.в. "Покрај", со површина од 360м², запишана во П.Л. бр. 300 за КО Беловиште, сопственост на Максимоски Живков Богдан од Гостивар, за купопродажна цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998), имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (6041)

Се продава недвижен имот, земјоделско земјиште на К.П. бр. 883, план 3, скица 7, м.в. "Куклоица", култура нива, класа 5, површина 1274м², К.П. бр. 1120, план 5, скица 11, м.в. "Полези", култура нива, класа 6, површина 1345м², К.П. бр. 1185, план 6, скица 15, м.в. "Полези", култура нива, класа 5, површина 2688м²,

К.П. бр. 1265, план 6, скица 15, м.в. "Полези", култура неплодно, површина 1051м², К.П. бр. 1265, план 15, м.в. "Полези", култура нива, класа 4, површина 1050м², К.П. бр. 1509, план 6, скица 14, м.в. "Полези", култура нива, класа 3, површина 160м², К.П. бр. 1766, план 1, скица 17, м.в. "Село", култура нива, класа 2, површина 850м², К.П. бр. 1991, план 6, скица 17, м.в. "Гребиште", култура ливада, класа 2, површина 632м², К.П. бр. 2023, план 6, скица 17, м.в. "Чамоица", култура неплодно, површина 782м², К.П. бр. 2516, план 8, скица 20, м.в. "Затока", култура нива, класа 4, површина 3045м², К.П. бр. 2538, план 8, скица 20, м.в. "Брако", култура пасиште, класа 4, површина 1057м², К.П. бр. 2555, план 9, скица 21, м.в. "Брако", култура ливада, класа 4, површина 876м², К.П. бр. 2587, план 9, скица 21, м.в. "Брака", култура нива, класа 4, површина 1374м², К.П. бр. 2609, план 9, скица 22, м.в. "Брака", култура нива, класа 4, површина 2949м², К.П. бр. 2804, план 9, скица 22, м.в. "Брака", култура нива, класа 4, површина 1846м², К.П. бр. 2840, план 9, скица 22, м.в. "Полези", култура нива, класа 5, површина 890м², заведен во поседовен лист број 586 за КО Црнилиште, сопственост на Стојаноска Благоева Лепосава, од с. Слеч, Прилеп.

Купопродажната цена на недвижниот имот изнесува 100.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. "Гоце Делчев", зграда Македонија, локал 14. (6042)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 809695 на име Јаневска Олга, ул. "Г. Сланката" бр. 16, Штип. (5977)

Пасош бр. 635698 на име Јаневски Александар, ул. "Г. Сланката" бр. 16, Штип. (5978)

Пасош бр. 1145348 на име Глигоровски Драганчо, с. Бегниште, Кавадарци. (4715)

Пасош бр. 1458050/00 издаден од СВР-Скопје на име Мамути Нехат, с. Копаница, Скопје. (6035)

Пасош бр. 1743839 издаден од СВР-Скопје на име Срџан Јовановиќ, ул. "К. Металец" бр. 11/2, Скопје. (6040)

Пасош бр. 1355634/00 издаден од СВР-Скопје на име Стојанов Игор, ул. "515" бр. 19, Скопје. (6046)

Пасош бр. 1354166/00 издаден од СВР-Скопје на име Стојчевски Оливер, ул. "Партизански одреди" бр. 74 а/2, Скопје. (6049)

Пасош бр. 1376123/00 издаден од СВР-Скопје на име Колева Ирена, ул. "Бошко Буха" бр. 20-б, Скопје. (6052)

Пасош бр. 1483979 издаден од СВР-Тетово на име Османи Најил, ул. "160" бр. 14, Тетово. (6057)

Пасош бр. 1395773 издаден од СВР-Скопје на име Ајдарпашиќ Бегија, ул. "Јубински пат" бр. 11, Скопје. (6059)

Пасош бр. 1604260/01 издаден од СВР-Скопје на име Мустафи Муамед, ул. "Серава" бр. 105, Скопје. (6061)

Пасош бр. 0624087 издаден од СВР-Скопје на име Самаков Ариф, ул. "П. Тошев" бр. 57, Скопје. (6064)

Пасош бр. 541552 издаден од СВР Скопје на име Шеровиќ Јагода, ул. "Октомвриска револуција" бр. 10 - 1/22, Скопје. (6069)

Пасош бр. 1343644 издаден од СВР-Куманово на име Амети Диљавер, с. Слупчане, Куманово. (6094)

Пасош бр. 597980/95 на име Абази Шериф, с. Ли-сец, Тетово. (6095)
 Пасош бр. 1735553/02 издаден од СВР-Скопје на име Икмете Бериша, ул. "Дижонска" бр. 114, Скопје. (6141)
 Пасош бр. 1295295 издаден од СВР-Куманово на име Бекир Муниши, с. Табановце, Куманово. (6183)
 Пасош бр. 574709 издаден од СВР-Скопје на име Азем Широки, ул. "Методија Митевски" бр. 7/1-15, Скопје. (6184)
 Пасош бр. 1646012 издаден од СВР-Скопје на име Сенад Даца, ул. "Ц. Кенеди" бр. 9 б 2/4, Скопје. (6189)
 Пасош бр. 1228998 на име Трајковска Даница, ул. "Браќа Миладинови" бр. 55-3/5, Струмица. (6221)
 Пасош бр. 1422759 издаден од СВР-Скопје на име Мевлуда Османовиќ, с. Д. Коњари, Скопје. (6225)
 Пасош бр. 1143981 на име Фидани Мендерес, Гостивар. (6260)
 Пасош бр. 1358090 на име Атанасовска Елизабета, ул. "Велко Влаховиќ" бр. К-2/6-12, Пробиштип. (6261)
 Пасош бр. 1694648 на име Усинов Едис, Радовиш. (6262)
 Пасош бр. 1052207 на име Петрески Марјан, ул. "Кузман Капидан" бр. 4, Охрид. (33150)
 Пасош бр. 1469306 на име Коларовски Туше, с. Сушево 144, Струмица. (6263)
 Пасош бр. 634910/95 издаден од СВР-Куманово на име Стојковска Душанка, ул. "Народна Револуција" бр. 30/9, Куманово. (6277)
 Пасош бр. 1262125/99 издаден од СВР-Скопје на име Хасан Цаколи, ул. "К. Ататурк" бр. 6-а, Скопје. (6278)
 Пасош бр. 1393635/00 издаден од СВР-Скопје на име Божиновска Виолета, ул. "О. Николов" бр. 29/28, Скопје. (6280)
 Пасош бр. 1347075 издаден од СВР-Скопје на име Фламур Шакири, ул. "П. Илиќ" бр. 27/10, Скопје. (6289)
 Пасош бр. 203629 издаден од СВР-Куманово на име Мустафов Неџат, ул. "Средорек" бр. 61, Куманово. (6308)
 Пасош бр. 1166206 издаден од СВР-Тетово на име Белили Самет, с. Камењане, Тетово. (6312)
 Пасош бр. 1664553 издаден од СВР-Скопје на име Реџеповски Абдула, с. Арачиново ул. "17", Скопје. (6314)
 Пасош бр. 1428494/00 издаден од СВР-Тетово на име Сафет Лиќа, Тетово. (6349)
 Пасош бр. 1596203 на име Авмедоски Сејат, Струга. (6358)
 Пасош бр. 1083998 на име Муставе Васвије, Гостивар. (6359)
 Пасош бр. 1526180 на име Јованов Горан, ул. "Е. Кардел" бр. 10, Св. Николе. (6360)
 Пасош бр. 993696/97 на име Таири Шемсеудин, Тетово. (6361)
 Пасош бр. 1229845 на име Јанева Балкза, ул. „Стив Наумов“ бр. 11, Кочани. (4718)
 Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 17/02 за пасош бр. 812555/02 на име Река Неда, ул. "Хо Ши Мин" бр. 171-б, Скопје, се сторнира. (6096)
 Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 14/02 за пасош бр. 1380740/00 на име Река Роберт, ул. "Хо Ши Мин" бр. 171, Скопје, се сторнира. (6097)
 Чек од тековна сметка бр. 13663214 со бр. 000900-5076180 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Ангеловска Лила, Скопје. (6034)
 Чекови од тековна сметка бр. 14871317 од Комерцијална банка АД Скопје на име Александар Туцаров од Скопје, бр. на чекови од бр. 009005235885 до 009005235893. (6377)
 Работна книшка на име Абдурахман Сулејман, Скопје. (6033)

Работна книшка на име Нешковски Зоран, Скопје. (6043)
 Работна книшка на име Агрон Османи, Скопје. (6051)
 Работна книшка на име Сулејмани Јафиме, с. Здунье, Гостивар. (6067)
 Работна книшка на име Крстевска Снежана, ул. "Солунска" бр. 93, Битола. (6068)
 Работна книшка на име Христовски Филип, Скопје. (6070)
 Работна книшка на име Ресуловски Суад, с. Обедник, Демир Хисар. (6071)
 Работна книшка на име Цане Петровски, ул. "Б. Кидрич" бр. 1/26, Битола. (6072)
 Работна книшка на име Лазо Трајковски, ул. "Маркова" бр. 27/2-10, Велес. (6074)
 Работна книшка на име Стојковски Миле, ул. "Кукушка" бр. 46, Гевгелија. (6082)
 Работна книшка на име Велковска Анита, Крива Паланка. (6083)
 Работна книшка на име Кадриовски Абедин, ул. "Д. Шутевски" бр. 11, Куманово. (6085)
 Работна книшка на име Веселоски Сејдо, ул. "Црн Дрим" бр. 28, Струга. (6087)
 Работна книшка на име Гоце Андреев, Скопје. (6142)
 Работна книшка на име Иво Лазаревски, Скопје. (6143)
 Работна книшка на име Бесим Имери, Скопје. (6244)
 Работна книшка на име Азем Расимовски, ул. "Цар Самоил" бр. 137, Битола. (6245)
 Работна книшка на име Ристеска Соња, ул. "К. Точков" бр. 10, Охрид. (6246)
 Работна книшка на име Георгиевски Стојмен, с. Мартиница, Крива Паланка. (6248)
 Работна книшка на име Баќкари Џеват, Тетово. (6252)
 Работна книшка на име Исуфи Фатмир, с. Романовце, Куманово. (6253)
 Работна книшка на име Живка Димитровска, ул. "Б.И.Гуне" бр. 65/17, Куманово. (6254)
 Работна книшка на име Додевска Југослава, Скопје. (6255)
 Работна книшка на име Исламовиќ Смаил, Скопје. (6268)
 Работна книшка на име Мелехат Нуши, с. Грчец, Скопје. (6279)
 Работна книшка на име Ирена Алексовска, Скопје. (6300)
 Работна книшка на име Куфта Мазлаи, ул. "Б. Буха" бр. 99, Битола. (6329)
 Работна книшка на име Резак Елези, с. Добри Дол, Гостивар. (6333)
 Работна книшка на име Постоლოსки Тони, Гостивар. (6334)
 Работна книшка на име Костоски Александар, Гостивар. (6335)
 Работна книшка на име Ашим Алили, Гостивар. (6336)
 Работна книшка на име Мали Фазлија, Тетово. (6339)
 Работна книшка на име Бобан Атанасовски, ул. "Г. Петров" бб, Куманово. (6343)
 Работна книшка на име Дупкарски Бранко, Берово. (6347)
 Работна книшка на име Станишков Борче, Радовиш. (6352)
 Работна книшка на име Тодорова Каранфилка, с. Фурка, Гевгелија. (6353)
 Работна книшка на име Благоја Колекевски, Скопје. (6364)

Воена книшка на име Горан Трпеноски, Струга. (6332)

Воена книшка на име Васко Цветковски, нас. Пролет бб, Ресен. (6356)

Воена книшка на име Драги Шуплиновски, Скопје. (6363)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Никола Карев"-с. Длабочица, Крива Паланка на име Јадранка Петрова, с. Длабочица, Крива Паланка. (6063)

Свидетелство од 6 одделение на име Раде Сенат, с. Дебреште, Прилеп. (6075)

Свидетелство од 6 одделение на име Крстевски Гоце, Прилеп. (6076)

Свидетелство на име Магдалена Ѓорик, с. Речица, Куманово. (6086)

Свидетелства од 1, 2 и 3 година машинска струка на име Јакимовски Миодраг, Крива Паланка. (6247)

Свидетелство на име Мирвете Рамадани, Струга. (6249)

Свидетелство од 8 одделение на име Нухиу Енвер Дашури, с. Одри, Тетово. (6250)

Свидетелства од 1 и 2 година на име Ганимете Илџи, с. Шипковица, Тетово. (6251)

Свидетелство од 8 одделение на име Симеон Арсеинов, Мак.Каменица. (6256)

Свидетелство од 8 одделение на име Ибраим Мустафа, Штип. (6258)

Свидетелство за 1 година издадено од ЕМУЦ "Никола Тесла"-Скопје на име Цветановски Маријан, Скопје. (6269)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Тихомир Милошевски"-Скопје на име Жанета Ангелковска, Скопје. (6323)

Свидетелства за 1 и 2 година издадени од угостителско училиште "Димитар Влахов"-Скопје на име Жанета Ангелковска, Скопје. (6324)

Свидетелство од 8 одделение на име Демироски Мијадин, Струга. (6330)

Свидетелство на име Мустафоски Фуат, Струга. (6331)

Свидетелство на име Дурата Садики, Тетово. (6337)

Свидетелство на име Вулнет Шаќири, Тетово. (6338)

Свидетелство од 8 одделение на име Садику Нухи, Скопје. (6340)

Свидетелство од 8 одделение на име Сунчица Младеновска, Крива Паланка. (6341)

Свидетелство на име Фидајете Сулејмани, с. Матејче, Куманово. (6342)

Свидетелство на име Рамадани Мирије, Куманово. (6344)

Свидетелство на име Агуши Вебије, Куманово. (6346)

Свидетелство на име Симонова Мирјанка, Кочани. (6348)

Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Кирил и Методи" на име Кипријанова Маре, Пробиштип. (6350)

Свидетелство од 8 одделение на име Сулиман Озај, Штип. (6351)

Ученичка книшка на име Рамадани Екрем, ул. "Ужичка" бр. 35, Куманово. (6345)

Индекс бр. 103/87 издаден од Економски факултет-Прилеп на име Гркоски Владимир, ул. "Шар Планина" бр. 15-А, Прилеп. (6079)

Индекс бр. 3516 на име Трпковска Билјана, Гости-вар. (6088)

Индекс бр. 34891 издаден од Правен факултет-Скопје на име Шерифовски Ерол, Ресен. (6144)

Диплома за завршено средно образование издадена од ГУЦ "Здравко Цветковски" на име Христовски Филип, Скопје. (6073)

Диплома издадена од "Зеф Љуш Марку" на име Исмаил Ферати, Скопје. (6077)

Диплома издадена од гимназијата "Мирче Ацев"-Прилеп на име Шокоска Билјана, ул. "Копарска" бр. 44, Прилеп. (6078)

Диплома на име Андоноски Тони, ул. "Годе Крстески" бр. 4-А, Прилеп. (6080)

Диплома од средно образование на име Јаневски Дарко, ул. "Г. Викентиев" бр. 18, Кочани. (6081)

Диплома издадена од Правен факултет-Скопје на име Михајло Костовски, Скопје. (6266)

Здравствена книшка на име Панов Синиша, Пробиштип. (6257)

Здравствена книшка на име Здравковски Марјан, Велес. (6259)

Здравствена книшка на име Адемовски Аднан, с. Мелница, Велес. (6354)

Здравствена книшка на име Зекиров Севдаин, Велес. (6355)

Лична карта на име Комичиоски Ѓорѓи, с. Кривогаштани, Прилеп. (6362)

Даночна картичка бр. 4030990108081 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Димпекс, Скопје. (6037)

Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име ДПТУ Севдин Комерц 53, Велес. (6089)

Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име ДЕМИРИ ДООЕЛ Расул Демири, Охрид. (6090)

Девизна штедна книшка бр. 168385/27 издадена од Комерцијална банка АД Скопје на име Тануров Владо, Скопје. (6192)

ЦЕМТ дозвола бр. 0197 издадена од Министерство за транспорт и врски Скопје на име И-Транс, Битола. (6134)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во А.Д. "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-28/2003 ЗА НАБАВКА НА ГУМЕНИ ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-28/2003 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е гумени транспортни ленти за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј, според тендер документацијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

2.1. Обемот на набавката е даден во тендер документацијата.

2.2. Заинтересираните понудувачи, тендер документацијата можат да ја подигнат во просториите на АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, ул. "11 Октомври", бр. 9, кат 9, соба 1, од 7,30 до 9,30 часот, при што треба да приложат уплатница на износ од 500,00 денари уплатени на жиро сметка 200000002447884, АД ЕСМ, ед.дан.бр. 4030989128346, депонентна банка - Стопанска банка, со назнака за Отворен повик 01-28/2003. Контакт телефон: 02 149-155.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, како и името на производителот на гумените ленти.

3.2. Понудата треба да ги опфати сите позиции дадени во тендер документацијата.

Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција, како и вкупната вредност на целата понуда, (со сите давачки согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки) на паритет ДДП магацин на набавувачот, изразена во ЕУР и со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност.

Понудувачите да ја пополнат во целост тендерската спецификација и да ја достават како прилог на понудата.

3.3. При договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот берзански курс.

3.4. Понудата треба да ги содржи начинот и условите на плаќање, и тоа само еден недвосмислен дефиниран начин на плаќање.

3.5. Рокот на испорака е даден во тендер спецификацијата и истиот треба да биде прифатен од понудувачите.

3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

3.7. Понудата треба да има рок на важност од минимум 60 дена.

3.8. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002).

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи, треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните 3 години.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки.

4.4. Банкарската гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата (со вклучен ДДВ член 58 од ЗЈН), со важност од минимум 45 дена.

4.5. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 25 од Законот:

- Референтна листа своја и на производителот за испораки на ваков вид стоки во последните 3 години.

- Сертификат за квалитет.

4.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31, став 2 од ЗЈН.

4.7. Сите барани документи од точка 4.1. заклучно со точка 4.4. треба да се оригинални или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН)

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 5.1. Цена | 50 поени; |
| 5.2. Квалитет | 40 поени; |
| 5.3. Начин на плаќање | 10 поени. |

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 08.04.2003 година во 11 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-на понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во А.Д. "Електростопанство на Македонија"-Скопје, објавува по втор пат

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-45/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЛАНЦИ И СПОЈКИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 01-45/2003 е А.Д. "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на ланци и спојки за потребите на Термоелектраната во Подружница РЕК Битола, во се според тендер документацијата.

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на А.Д. "ЕСМ", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат, соба бр. 1, секој работен ден од 8.00 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 200000002447884 А.Д. "ЕСМ." Скопје (даночен број 4030989128346, депонент на Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.

Понудувачот треба да презентира доказ за извршење на уплата при подигање на тендер документацијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

2.3. Понудата треба да ги содржи единечна и фиксна вкупна цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки-ако набавката е од странство), на паритет (нагласено во понудата) ДДП Битола, со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена во МКД.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута.

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажен курс на девизна берза.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

2.6. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

2.7. Понудата треба да има рок на важност.

2.8. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што истите треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија.

2.9. Понудите од странските понудувачи со пропратната документација освен техничката треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија со податоци за последните три години.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци, освен ревизорскиот извештај.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки)

4.1. Цена - 40 поени,

4.2. Квалитет - 30 поени,

4.3. Начин на плаќање - 20 поени,

4.4. Рок на испорака - 10 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса А.Д. "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1 000 Скопје.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 01.04.2003 година во 13 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, барањата наведени во тендер документацијата и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во А.Д. Електростопанство на Македонија-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-64/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ДОЛЕН ПОСТРОЈ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 01-64/2003 е А.Д. "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на резервни делови за долен построј за градежни машини за потребите на РЕК Битола, во се според тендер документацијата.

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на А.Д. "ЕСМ", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат, соба бр. 1, секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за иста та е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 200000002447884 А.Д. "ЕСМ" Скопје (даночен број 4030989128346, депонент на Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката, а ако деловите се од повеќе производители треба конкретно да се наведе производителот за секоја позиција посебно. За секоја позиција во својата понуда понудувачот треба да го впише каталожниот број од тендер спецификацијата, а покрај него и соодветниот каталожни број кој во целост одговара на бараниот доколку таков има.

2.3. Понудата треба да ги содржи единечна и вкупна цена по позиции и фиксна вкупна цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки-ако набавката е од странство вклучувајќи ги и банкарските трошоци), на паритет (нагласено во понудата) ДДП Битола, со посебно исказан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена во МКД.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута.

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажен курс на девизна берза.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

2.6. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

2.7. Понудувачот треба во понудата да го наведе гарантниот рок на резервните делови.

2.8. Понудата треба да има рок на важност.

2.9. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што истите треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија.

2.10. Понудите од странските понудувачи со пропратната документација освен техничката треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија со податоци за последните три години.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци, освен ревизорскиот извештај.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки)

- 4.1. Цена - 50 поени,
- 4.2. Квалитет - 20 поени,
- 4.3. Начин на плаќање - 20 поени,
- 4.4. Рок на испорака - 10 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса А.Д. "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1 000 Скопје.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 01.04.2003 година во 11 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во А.Д. "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-65/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРИ "CUMMINS" СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-65/2003 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на резервни делови за мотори "CUMMINS" за потребите на РЕК Битола во се според тендер документацијата. Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на А.Д. "ЕСМ" ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат, соба бр. 1, секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 200000002447884 А.Д. "ЕСМ" Скопје (даночен број 4030989128346, депонент на Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката, а ако деловите се од повеќе производители треба конкретно да се наведе производителот за секоја позиција посебно. За секоја позиција во својата понуда понудувачот треба да го впише каталожниот број од тендер спецификацијата, а покрај него и соодветниот каталожниот број кој во целост одговара на бараниот доколку таков има.

2.3. Понудата треба да ги содржи единечна и вкупна цена по позиции и фиксна вкупна цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки-ако набавката е од странство вклучувајќи ги и банкарските трошоци), на паритет (нагласено во понудата) ДДП Битола со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена во МКД.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута.

При одлучувањето, договорањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажен курс на девизна берза.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

2.6. Понудата не мора да ги опфати сите табели (дозволено е делумна понуда - делива понуда, но не е дозволена делумна понуда во рамките на една табела).

2.7. Понудувачот треба во понудата да го наведе гарантниот рок на резервните делови.

2.8. Понудата треба да има рок на важност.

2.9. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавка, при што истите треба да се во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

2.10. Понудите од странските понудувачи со пропратната документација, освен техничката треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните три години.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци, освен ревизорскиот извештај.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки).

4.1. Цена - 70 поени,

4.2. Начин на плаќање - 20 поени,

4.3. Рок на испорака - 10 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса А.Д. "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 02.04.2003 година, во 11 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во А.Д. "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-66/2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА БУЛДОЗЕР ТД 25 СО
ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-66/2003 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на резервни делови за булдозер ТД 25 за потребите на РЕК Битола, РЕК Осломеј, во се според тендер документацијата.

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на А.Д. "ЕСМ" ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат, соба бр. 1, секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 200000002447884 А.Д. "ЕСМ" Скопје (даночен број 4030989128346, депонент на Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката, а ако деловите се од повеќе производители треба конкретно да се наведе производителот за секоја позиција посебно. За секоја позиција во својата понуда понудувачот треба да го впише каталожниот број од тендер спецификацијата, а покрај него и соодветниот каталожниот број кој во целост одговара на бараниот доколку таков има.

2.3. Понудата треба да ги содржи единечна и вкупна цена по позиции и фиксна вкупна цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки-ако набавката е од странство вклучувајќи ги и банкарските трошоци), на паритет (нагласено во понудата) ДДП Битола, ДДП Осломеј со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена во МКД.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута.

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажен курс на девизна берза.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

2.6. Понудата не мора да ги опфати сите табели (дозволено е делумна понуда - делива понуда, но не е дозволена делумна понуда во рамките на една табела).

2.7. Понудувачот треба во понудата да го наведе гарантниот рок на резервните делови.

2.8. Понудата треба да има рок на важност.

2.9. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавка, при што истите треба да се во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

2.10. Понудите од странските понудувачи со пратната документација, освен техничката треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реформирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните три години.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на понудата со сите давачки вклучувајќи го и ДДВ.

3.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.6. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци, освен ревизорскиот извештај.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки).

- 4.1. Цена - 50 поени,
- 4.2. Квалитет - 20 поени,
- 4.3. Начин на плаќање - 20 поени,
- 4.4. Рок на испорака - 10 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса А.Д. "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 03.04.2003 година, во 11 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во А.Д. "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-70/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА БАГЕР ES 6/46 И ES10/70 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 01-70/2003 е А.Д. "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката се оригинални, нови и неупотребувани резервни делови за багер ES 6/46 и ES10/70 во се според тендер документација за РЕК Битола и РЕК Осломеј.

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на А.Д. "ЕСМ" ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат соба бр. 1 секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 200000002447884 А.Д. "ЕСМ", Скопје (даночен број 4030989128346, депонент на Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.

Понудувачот треба да презентира доказ за извршење на уплата при подигање на тендер документацијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

2.3. Понудата треба да содржи единечна и вкупна цена по позиции и фиксна вкупна цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки-ако набавката е од странство вклучувајќи ги банкарските трошоци), на паритет (нагласено во понудата) ДДП Битола, ДДП Осломеј, со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена во МКД.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажен курс на девизна берза.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испораката на стоката.

2.6. Понудата немора да ги опфати сите табели (дозволена е делумна понуда-делива понуда но не е дозволена делумна понуда во рамките на една табела).

2.7. Понудувачот треба во понудата да го наведе гарантниот рок на резервни делови.

2.8. Понудата треба да има рок на важност.

2.9. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што истите треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија.

2.10. Понудите од странските понудувачи со пропратната документација освен техничката треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните три години.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачите не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци, освен ревизорски извештај.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки)

- 4.1. Цена - 50 поени.
- 4.2. Квалитет - 20 поени.
- 4.3. Начин на плаќање - 20 поени.
- 4.4. Рок на испорака - 10 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса А.Д. "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 04.04.2003 година во 11 часот, во просториите на А.Д. “Електростопанство на Македонија“, ул. “11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластени претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик и оние кои нема да ги потполнат табелите кои се дадени како тендер документација нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во А.Д. “Електростопанство на Македонија“-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-72/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на Отворениот повик бр. 01-72/2003 е А.Д. “Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. “11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е извршување на хидраулички моделски испитувања за евакуациони и доводни органи на ХЕЦ Св. Петка, според изготвена програма.

1.3. Повикот е јавен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002).

1.5. Набавувачот го задржува правото, исполнувањето на предметната набавка да го додели на повеќе понудувачи.

2. ОБЕМ

2.1. Согласно изготвената програма.

2.2. Понудата мора да се однесува на целиот обем на набавката- не е дозволена делумна понуда.

2.3. Комплетната тендер документација заинтересираните понудувачите можат да ја подигнат во просториите на АД “Електростопанство на Македонија“, ул. “Орце Николов“ бб, Скопје, нова зграда, соба 410, од 11 до 13 часот, при што треба да се приложат уплатница на износ од 500,00 денари, уплатени на жиро сметка бр. 200000002447884 во корист на Ј.П. “ЕСМ“-Скопје, единствен даночен број 4030989128346, депонент на банка-Стопанска банка Скопје, со назнака за Отворен повик бр. 01-72/2003.

Контакт телефон 149-088 за технички дел, 149-138 за комерцијален дел.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот-изведувачот, како и името не евентуалниот подизведувач.

3.2. Понудата треба да ја содржи вкупната вредност на целата понуда (со сите давачки согласно член 57 од ЗЈН), изразена во МКД и со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута.

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува среден курс на НБМ.

3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и условите на плаќање.

3.4. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди прифатени во Р.М. (член 21 од ЗЈН).

3.5. Понудата треба да има рок на извршување.

3.6. Понудата треба да име рок на важност.

3.7. Понудите од странските понудувачи (документација и комерцијална понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од ЗЈН, (“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002).

Домашните понудувачи треба да достават документ за бонитет кој го издава Централниот регистар.

Странските понудувачи доставуваат ревизорски извештај од реномирана ревизорска институција. Доколку понудувачот не подлежи на изготвување на ревизорски извештај, во тој случај доставува доказ од надлежна институција дека не е во обврска да изготвува ревизорски извештај и во исто време доставува друг соодветен документ за својата економска и финансиска способност, издаден од соодветна институција.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 26 од ЗЈН.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки член 24 од ЗЈН).

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност и тоа:

- референтна листа своја или на подизведувачот.
- кадровска екипираност;
- техничка екипираност.

4.5. Сите барани документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци, освен ревизорскиот извештај.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН)

- 5.1. Цена - 40 поени;
- 5.2. Квалитет - 30 поени;
- 5.3. Начин и услови на плаќање - 20 поени;
- 5.4. Рок на извршување - 10 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од ЗЈН.

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса:

АД “ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“, за Комисијата за јавни набавки, ул. “11 Октомври“ бр. 9, 1000 Скопје.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 07.04.2003 година во 11 часот, во просториите на АД “Електростопанство на Македонија“, ул. “11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањето за прибирање на понудите, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во барањето нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11, 16 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на ЈП Македонски железници, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12-198/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ЛАДИЛНИЦИ ЗА ВОДА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:
- ЈП Македонски железници со седиште во Скопје, ул. „Железничка“ бр. 50б.

1.2. Предмет на набавката:

- Ладилник за вода за дизел мотор MGO V12 ASHR за сер. 642/3 по цртеж бр. НО85-00-00 16 парчиња;
- Ладилник за вода за дизел мотор EMD GM 567, С,Е за сер. 661 по цртеж бр. Н284-00-00 20 парчиња.

1.3. Критериуми за избор на најповолен понудувач:
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

- квалитет на производите	30 бодови;
- цена на производите	30 бодови;
- начин и рок на плаќање	30 бодови;
- рок на испорака на стоката	10 бодови.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба, исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 25 од Законот за јавни набавки), како гаранција за квалитетно работење:

- референци - список на извршени работи за последните три години;

- сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот, со кој се потврдува сообразноста со дадените спецификации или стандарди за набавката.

2.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

- за својата финансиска и економска способност, понудувачот обезбедува со понудата соодветен документ за бонитетот од Централниот регистар, во оригинал или копија заверена кај нотар, како и потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Содржината на документот за бонитет за домашниот понудувач ја пропишува министерот за финансии.

Странско правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач доставува ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните 3 (три) години, согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

2.4. Извод од регистрација на дејноста, документ за бонитет од Централниот регистар, доказ дека за понудувачот не е отворена постапка за стечај или ликвидација, доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејност, потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки согласно член 26 и 46 од Законот за јавни набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или тие доколку се фотокопии да бидат заверени од страна на нотар, и не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци.

2.5. Понудата треба да содржи единечна цена без и со ДДВ, за позициите од овој повик и вкупна цена без и со ДДВ и вкупна вредност на понудата.

Во единечна цена изразена во парче за понудувачите од странство треба да бидат вкalkулирани сите трошоци на понудувачот од набавката до испораката на ладилниците за вода вклучувајќи го чинењето на набавка, транспортот до подружницата, царина, даноци, осигурување, ДДВ и сите останати трошоци кои би ја оптовариле цената.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

3.2. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

3.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

3.4. Рок на важност на понудата е 40 дена од денот на прифаќањето на понудата.

3.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски, правни и физички лица.

3.6. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на ЈП Македонски железници - дирекција, до 03.04.2003 година до 12 часот, при тоа да се обезбедат докази за датумот на предавање на понудата.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

4.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 03.04.2003 година во 13 часот во просториите на ЈП „Македонски железници-дирекција“ - Скопје.

4.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

4.4. Цртежите назначени во барањето заинтересираните понудувачи ќе можат да ги добијат во одделението за набавки и продажба на ЈП Македонски железници.

4.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на телефон 115-419.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на општина Кавадарци, Локална самоуправа, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

- Општина Кавадарци - со седиште на ул. „Маршал Тито“ бб - Кавадарци.

1.2. Предмет на набавката:

Изведување на градежни работи за доизградба на заобиколниот пат „Северен булевар“ во општина Кавадарци.

1.3. Вид и количина:

Дадено во тендерската документација.

1.4. Критериум за избор на најповолен понудувач

- цена	60 бода;
- рок на извршување на работите	6 бода;
- техничка способност-раференци	8 бода;
- кадровска структура	6 бода;
- техничка опременост	10 бода;
- начин на плаќање	10 бода.

ВКУПНО

100 бода

1.5. Рокот на доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на отворениот повик во дневен весник и „Службен весник на РМ“.

1.6. Рок на важност на понудата е: 90 дена од денот на прифаќањето на понудата.

1.7. Повикот е јавен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација, односно техничка-та спецификација на работите може да се подигне во архивата на општина Кавадарци - Локална самоуправа, соба број 32 секој работен ден.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на тендерската документација е неповратен и изнесува 3.000 денари, на жиро сметка број 300040000011868, даночен број 4011998110781 депонент Комерцијална банка АД Скопје Подружница Кавадарци.

2.3 Само понудувачите кои ќе купат тендер документација ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудите се доставуваат на следниот начин: Во еден надворешен плик на кој на средината се назначува адреса на набавувачот, а во левиот горен агол стои ознаката „не отворај“, се приложуваат два затворени и запечатени плика.

Едниот од внатрешните пликови ја содржи понудата и носи назнака „ПОНУДА“, а другиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „ДОКУМЕНТАЦИЈА“.

3.2. Во пликот „ПОНУДА“ да се приложи:

- името, адресата и седиштето на понудувачот;
- единечни цени за секоја позиција од спецификацијата и вкупна цена;
- референци - список на извршени работи (објекти) во последните три години;
- техничка опременост - опис на технички постројки и машини со кои располага;
- кадровска структура - посочување на степенот на образование на лицата кои ќе бидат задолжени за водење и контрола на работите;
- начин на плаќање;
- рок за извршување на работите.

3.3. Во пликот „ДОКУМЕНТАЦИЈАТА“ да се приложи:

- извод од регистрација на дејноста;
- документ за бонитет од носителот на платниот промет;
- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорното лице на понудувачот.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Оригиналниот примерок, треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите треба да се достават во архивата на Општина Кавадарци - Локална самоуправа или преку поштата на адреса „Маршал Тито“ бб, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и кои не се изработени според пропозициите на набавката со прибирање на понуди и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани.

5.2. Отворањето на понудите ќе се изврши наредниот ден по истекот на рокот, сметано од објавувањето во просториите на набавувачот во 12,00 часот, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

5.3. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.4. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на телефон 412-201 или 416-107 со лицето Драгослав Симоновиќ.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВА

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец февруари 2003 година во однос на месец јануари 2003 година е пониска за 0,2%.

2. Исплатата на платите за месец февруари 2003 година во однос на месец јануари 2003 година работодавците од членот 3 став 1, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Бр. 08-1637
10 март 2003 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
454. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита-Скопје П.О.	1
455. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Стоматолошки клинички центар “Свети Пантелејмон” - Скопје.....	1
456. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Републички завод за трансфузиологија - Скопје.....	1
457. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Клиника за максилофацијална хирургија - Скопје.....	1
458. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација ГОБ “Моша Пијаде“ ОО со ООЗТ Клиника за хируршки болести “Св. Наум Охридски“ - Скопје.....	2
459. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Специјалната болница за гинекологија и акушерство Чаир - Скопје.....	2
460. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на ГОБ “Моша Пијаде“ - ООЗТ Институт за белодробни заболувања кај децата - Скопје.....	2
461. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за физикална медицина и рехабилитација - Скопје.....	2
462. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Геронтолошки завод “13 Ноември“ - Скопје.....	3

463.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација "Здравствен дом на Скопје" - Скопје.....	3	480.	Одлука за овластување на Централниот депозитар за хартии од вредност да ги врши работите поврзани со евидентирање, пресметување и сервисирање на отплатата на обврзниците за денационализација...	7
464.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Републички завод за здравствена заштита - Скопје.....	3	481.	Одлука за распишување оглас за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	8
465.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација "Здравствена станица Железара" - Скопје.....	3	482.	Одлука за определување на царински контингент при увоз на суровина наменета за непосредно производство за 2003 година..	8
466.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација "Институт за белодробни заболувања и ТБЦ" - Скопје.....	4	483.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната суровина-опалска бреча на Дафизо Стојан ДООЕЛ увоз-извоз, Куманово на локалитетот кај с. Бељковце, општина Куманово.....	8
467.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација ГОБ "Моша Пијаде" - Скопје.....	4	484.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната суровина-мермер на "Уни-Гран Мер" ДОО, увоз-извоз Скопје од лежиштето на локалитетот Рамнобор, Мариово, општина Витолиште.....	9
468.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствена станица на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" - Скопје.....	4	485.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната суровина-мермер на "Аустро-Мак Гранит" ДОО, с. Велгошти, Охрид на локалитетот Козица, општина Кичево.....	9
469.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Градска аптека Скопје - Скопје.....	4	486.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	10
470.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар со ПО - Охрид.....	5	487.	Правилник за времето на траење на униформата и нејзините делови на воените лица на служба во Армијата на Република Македонија.....	10
471.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита - Охрид....	5	488.	Правилник за Образецот на воената легитимација.....	11
472.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Специјална детска болница - Охрид.....	5	489.	Наредба за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви птици, семе за вештачко осеменување, јајца за инкубација, свежо месо и производи по потекло од домашни и диви птици од Холандија.....	12
473.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за превенција и лекување на кардиоваскуларни заболувања - Охрид.....	5	490.	Листа на нови одобрени сорти на странски земјоделски растенија во Република Македонија.....	12
474.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Специјална болница за ортопедија и трауматологија - Охрид.....	6	491.	Листа на стоки на царински квоти по потекло од заедницата на Србија и Црна Гора кои се на квантитативно ограничување при увоз во Република Македонија за прво полугодие од 2003 година.....	13
475.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар - Струга.....	6	492.	Листа на стоки на царински квоти кои се увезуваат од Република Словенија во Република Македонија во прво полугодие од 2003 година (Прилог 2 кон Протокол 2)	14
476.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за нефрологија - Струга.....	6		Објава за стапката на трошоците на живот за месец февруари 2003 година.....	31
477.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар "д-р Трифун Пановски" - Битола.....	6			
478.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Македонски Брод.....	7			
479.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Берово.....	7			

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.